

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 106 Год. LXIV

Среда, 27 август 2008

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2087. Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика.....	2	2098. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната иницијатива на Централноевропската иницијатива (ПС ЦЕИ).....	29
2088. Закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација.....	14	2099. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО).....	29
2089. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи.....	15	2100. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија со статус на придружен асоцијативен партнер (СЗЕУ).....	30
2090. Закон за лобирање.....	20	2101. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот).....	30
2091. Закон за изменување и дополнување на Законот за адвокатура.....	25	2102. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ).....	30
2092. Одлука за избор на потпретседател на Собранието на Република Македонија	26		
2093. Одлука за разрешување од функцијата заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија	26		
2094. Одлука за именување на заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија.....	27		
2095. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија	27		
2096. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ).....	29		
2097. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ).....	29		

	Стр.		Стр.
2103. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ).....	30	2113. Исправки на Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот.....	33
2104. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.....	31	2114. Исправки на Законот за поттикнување и помагање на технолошкиот развој.....	33
2105. Одлука за именување на претседател, потпретседател и членови на Националниот совет за евроинтеграции.....	31	2115. Решение за именување директор на Државниот комунален инспекторат....	34
2106. Одлука за утврдување на составот на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија.....	31	2116. Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за магистрални и регионални патишта.....	34
2107. Одлука за избор на претседател и членови на Советот на собранискиот канал.....	32	2117. Решение за именување директор на Агенцијата за државни патишта.....	34
2108. Резолуција за бегалците од воените дејствија во Република Грција за време на Граѓанската и Втората светска војна.....	32	2118. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта.....	34
2109. Исправка на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.....	33	2119. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за државни патишта.....	34
2110. Исправка на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	33	2120. Решение за именување државен секретар во Министерството за надворешни работи.....	35
2111. Исправка на Законот за прогласување на важењето на Законот за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната Комерцијална банка на Република Кина по Договорот за кредит за реализација на инфраструктурни проекти.....	33	2121. Решение за именување државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство	35
2112. Исправки на Законот за изменување и дополнување на Законот за градење	33	2122. Решение за давање дозвола за работење на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност.....	35
		2123. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	36
		2124. Правила за изменување на Правила за условите за користење на технолошко индустриската развојна зона „Скопје“ - Скопје.....	36
		Огласен дел	1-76

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2087.

Врз основа на член 75 ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 август 2008 година.

Бр. 07-3597/1
25 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Цврнковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Член 1

Во Законот за енергетика ("Службен весник на Република Македонија" број 63/2006 и 36/2007), во членот 3 став 1 точките 3 и 7 се бришат.

Точката 4 која станува точка 3 се менува и гласи:
"3) управување со систем за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија;"

Точките 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 стануваат точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Во точката 17 која станува точка 1) по зборовите; "нафтени деривати" се додаваат зборовите: "и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива".

По точката 17 се додаваат две нови точки 16 и 17, кои гласат:

"16) производство на биогориво;
17) намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива;"

Во точката 26 по зборовите: "нафтени деривати" се додаваат зборовите: "и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива".

Член 2

Во членот 6 став (1) точките 3 и 7 се бришат.

Точката 4 која станува точка 3 се менува и гласи:
"3) управување со систем за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија;"

Точките 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 стануваат точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.

Член 3

Во членот 8 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

"5. Приклучок на преносен или дистрибутивен систем на електрична енергија претставува функционална врска на трансформаторски станици, водови опрема и уреди за пренос и дистрибуција на електрична енергија."

на енергија со кои електроенергетските објекти и инсталациите на корисникот се поврзува на преносниот или дистрибутивниот систем каде е технички можно да се изврши приклучувањето;“.

Точките 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 стануваат точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20.

Точката 20 која станува точка 21 се менува и гласи:

“21. **Регулиран производител на електрична енергија** е производител на електрична енергија која има обврска да обезбеди потребни количини на моќност и електрична енергија за целокупните потреби на моќност и електрична енергија на тарифните потрошувачи;“.

Точките 21, 22, 23, 24 и 25 стануваат точки 22, 23, 24, 25 и 26.

Точката 26 се брише.

Точката 27 која станува точка 26 се менува и гласи:

“26. **Операторот на дистрибутивниот систем** е носител на лиценца кој врши дејност управување со дистрибутивниот систем и дистрибуција на електрична енергија на територијата на Република Македонија;”.

Во точката 28 зборовите: „вршител на дејност дистрибуција на електрична енергија“ се заменуваат со зборовите: „оператор на дистрибутивниот систем за електрична енергија“.

Точката 35 се брише.

Точките 36, 37, 38, 39 и 40 стануваат точки 35, 36, 37, 38 и 39.

Во точката 41 која станува точка 40 зборовите: “вршител на дејност дистрибуција на електрична енергија” и зборовите: “снабдувач со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо” се бришат.

Точките 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57 стануваат точки 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 и 56.

По точката 58 која станува точка 57 се додава нова точка 58, која гласи:

“58. **Течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт** се нафтени деривати коишто се користат за транспорт;“.

Во точката 76 ознаката “KWE” се заменува со ознаката “kW”.

Во точката 78 зборот “болјер” се заменува со зборот “котел”, по зборот “номинална” се додава зборот “топлинска”, а ознаката “KH” се заменуваат со ознаката “kW”.

Член 4

Во членот 19 став (1) по алинејата 4 се додава нова алинеја, која гласи:

“- донесува пропис за начинот на формирање на цената на мешавините на течните горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогоривата”.

Член 5

Во членот 21 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Тарифите за пренос и дистрибуција или соодветните методологии треба да овозможат неопходните инвестиции во мрежата да се реализираат на начин со кој ќе се обезбеди овие инвестиции да овозможат оспособување, одржливост и достапност на мрежите.”

Ставот (2) станува став (3).

Член 6

Во членот 39 став (1) по зборовите: „нафтени деривати“ се става запирка и се додаваат зборовите: „за пренос на природен гас“.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Инвеститорот ќе ја отпочне постапката за добивање на лиценца веднаш по добивањето на овластување то за изградба на новиот енергетски објект.“

Член 7

Во членот 41 став (1) алинеја 2 зборовите: “и на привремената лиценца” се бришат.

Член 8

Членот 42 се брише

Член 9

Во членот 51 по ставот (1) се додаваат девет нови става 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, кои гласат:

“(2) Во случај на одземање на лиценца за вршење на дејноста пренос на електрична енергија и пренос на природен гас, а со цел да не дојде до нарушување на јавниот интерес во вршење на овие енергетски дејности, нив привремено ќе ги врши операторот на електроенергетскиот систем, односно операторот на системот за пренос на природен гас, под надзор на надлежниот инспекторат.

(3) Во случите кога операторот од ставот (2) на овој член привремено врши дејност пренос на електрична енергија, односно пренос на природен гас поради одземање на лиценца на вршителот на пренос на електрична енергија, односно пренос на природен гас, операторот дејноста ја врши врз основа на привремена лиценца која Регулаторната комисија за енергетика му ја издава по службена должност без одлагање, а ги има сите права и обврски на вршител на дејност пренос на електрична енергија, односно природен гас.

(4) Надлежниот инспекторат со решение времено ќе го одземе владението и користењето на системот за пренос на електрична енергија, односно системот за пренос на природен гас од претходниот носител на лиценца, доколку истиот е сопственик на системот, односно од субјектот кој е сопственик на системот за пренос и ќе го предаде времено во владение и користење на операторот на електроенергетскиот систем односно системот за пренос на природен гас, до изборот на новиот носител на лиценца.

(5) Во случаите од ставот (2) на овој член, операторот на електроенергетскиот систем односно системот за пренос на природен гас има право на надоместок согласно со тарифата за пренос на електрична енергија, односно природен гас испорачан преку системот за пренос.

(6) По избор на носител на лиценца согласно со ставот (1) од овој член, новиот носител на лиценца за пренос на електрична енергија, односно пренос на природен гас, поднесува барање до операторот на електроенергетскиот систем, односно системот за пренос на природен гас врз основа на кое операторот е должен веднаш да го предаде владението и користењето на системот за пренос на новиот носител на лиценца.

(7) Најдоцна во рок од шест месеца од добивањето на владението и користењето на системот за пренос на електрична енергија, односно пренос на природен гас, новиот носител на лиценца за пренос на електрична енергија, односно пренос на природен гас и сопственикот на системот за пренос може да склучат договор за уредување на нивните меѓусебни права и обврски за користење на системот или договор со кој новиот носител на лиценца за пренос ќе се стекне со сопственост на системот за пренос на електрична енергија, односно пренос на природен гас.

(8) Доколку субјектите од претходниот став на овој член, во дадениот рок не ги уредат меѓусебните права и обврски, на предлог на новиот носител на лиценца за пренос на електрична енергија, односно пренос на природен гас ќе се изврши експропријација на системот за пренос на електрична енергија, односно пренос на природен гас согласно со Законот за експропријација.

(9) Поранешниот носител на лиценца кој е сопственикот на системот за пренос на електрична енергија, односно пренос на природен гас, односно субјектот кој

е сопственик на системот за пренос има право на надоместок за користењето на соодветниот систем за пренос од операторот на системот за пренос на електрична енергија односно пренос на природен гас, односно носителот на лиценцата за пренос на електрична енергија односно пренос на природен гас за времетраењето на таквото користење.

(10) Носителот, на кој му е одземена лиценцата нема право да поднесе барање за добивање лиценца за вршење на дејноста која ја извршувал пред одземање на лиценцата во рок од три години од денот на одземање на лиценцата.“

Член 10

Во членот 58 став (1) точката 1 се менува и гласи:

“1) идеен проект со економска анализа;”.

Во точката 2 алинеја 1 по зборот "стандарди" се додаваат зборовите: “а за подносителите кои немаат три годишно работно искуство се задолжуваат по истекот на првата календарска година од моментот на издавањето на овластувањето од членот 56 од овој закон да достават финансиски извештај изготвен согласно со меѓународните сметководствени стандарди”.

Член 11

Во членот 60 став (1) зборовите: „носител на лиценца за дистрибуција на електрична енергија“ се заменуваат со зборовите: „операторот на дистрибутивниот систем”.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Новите објекти за пренос и дистрибуција на електрична енергија од ставот (1) на овој член се во сопственост на носителот на лиценца за пренос на електрична енергија и операторот на дистрибутивниот систем.”

Ставот (2) станува став (3).

По ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), (6) и (7), кои гласат:

„(4) Овластување за изградба на нови објекти и проширување на системот за пренос на природен гас издава Операторот на системот за пренос на природен гас, на начин и според услови превидени во мрежните правила за пренос на природен гас, на барање на заинтересирано домашно или странско лице.

(5) Операторот е должен најдоцна во рок од три месеца од поднесувањето на барањето да издаде овластување за изградба на нови објекти односно да го одбие барањето за издавање овластување за изградба.

(6) Против одлуката на операторот со која издава овластување, односно со која се одбива барањето за издавање овластување може да се поднесе тужба до надлежен суд.

(7) Со овластувањето за изградба на операторот се утврдува:

- видот и локацијата на објектот утврден со урбанистички план на кој се однесува овластувањето,
- рокот на овластувањето за изградба на објектот,
- постапување со објектот по престанување на неговата работа,
- начин на употреба на јавната инфраструктура,
- услови кои треба да се исполнат за заштита на животната средина во согласност со закон,
- услови во врска со ефикасноста на работењето на објектот,
- потребни финансиски средства за изградба на објектот и
- други услови во врска со изградба на објектот.“

Член 12

Во членот 69 ставот (1) се менува и гласи:

“Регулираниот производител на електрична енергија има обврска за обезбедување на јавна услуга и по претходно одобрување од Регулаторната комисија за

енергетика склучува договор по регулирани цени и тарифи одобрени и објавени од Регулаторната комисија за енергетика:

- операторот на електроенергетскиот систем за обезбедување на системски услуги вклучувајќи ја и електричната енергија потребна за покривање на техничките загуби при трансформација и пренос на електрична енергија во количини одобрени од Регулаторната комисија за енергетика,

- снабдувачот со електрична енергија за тарифни потрошувачи на мало за испорака на моќност и електрична енергија за покривање на целокупните потреби на тарифните потрошувачи во обем којшто снабдувачот со електрична енергија за тарифни потрошувачи на мало одлучил да не го набавува на пазар неземајќи ги предвид загубите на електрична енергија во преносниот и дистрибутивниот систем и

- операторот на дистрибутивниот систем за испорака на електрична енергија потребна за покривање на техничките загуби во текот на трансформацијата и дистрибуцијата на електрична енергија во количини одобрени од Регулаторната комисија за енергетика.“

По ставот (1) се додаваат четири нови става (2), (3), (4) и (5), кои гласат:

“(2) Регулираниот производител на електрична енергија за потребите на снабдувачот со електрична енергија за тарифни потрошувачи на мало е должен да го обезбеди следново:

- потребните количини на електрична енергија од сопствените производни капацитети и доколку е потребно од други производители на електрична енергија и/или трговци со електрична енергија и

- потребен преносен капацитет и регулирани услуги.

(3) Регулираниот производител на електрична енергија го откупува потребното количество на електрична моќност и енергија од други производители и/или трговци со електрична енергија, од ставот (2) алинеја 1 на овој член на јасно дефиниран транспарентен и недискриминаторен начин кој ќе гарантира еднаков пристап на сите домашни и странски правни лица.

(4) Регулираниот производител на електрична енергија може да склучува договори за продажба, или на друг начин да врши продажба на вишок на моќност и енергија по пазарни услови, на отворен транспарентен и недискриминаторен начин. Регулаторната комисија за енергетика има пристап до целокупната документација и податоци поврзани со продажбата.

(5) Регулираниот производител на електрична енергија треба да отвори посебни сметки за снабдување на регулираниот сектор и продажба на пазарот, како и да ја чува целокупната документација и евиденција за набавка на моќност и електрична енергија и да овозможи пристап до истата по барање на Регулаторната комисија за енергетика. Регулираниот производител на електрична енергија треба да доставува до Регулаторната комисија за енергетика месечни детални извештаи за набавената моќност и електрична енергија.“

Во ставот (2) кој станува став (6) алинејата 1 се менува и гласи:

“- ја испорача електричната моќност, енергија и системски услуги до точката на прием согласно со договорите од ставот (1) на овој член,“.

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

“(7) Во случај кога се доделува финансиска компензација, друга форма на компензација и ексклузивни права со цел за извршување на обврските дефинирани во горните ставови од овој член, тоа треба да биде изведено на недискриминаторен и транспарентен начин.“

Член 13

Во членот 71 став (1) алинеја 9 по зборот “услуги” се додаваат зборовите: “по регулиран договор”.

По алинејата 9 се додаваат две нови алинеи 10 и 11, кои гласат:

“- количини на електрична енергија потребни за покривање на техничките загуби во преносната мрежа во количина одобрена од Регулаторната комисија за енергетика, по регулиран договор,

- количини на електрична енергија потребни за покривање на загубите на електрична енергија во износ над одобриениот од Регулаторната комисија за енергетика, согласно транспарентни, недискриминаторни и пазарно ориентирани постапки.”

Алинејата 14 се менува и гласи:

“- воспоставување на потребни измени на редоследот на ангажирање на производните капацитети и набавка на електрична енергија согласно со транспарентни недискриминаторни и пазарно ориентирани постапки во случај на загрозување на сигурноста во снабдувањето со електрична енергија, хаварији и поголеми отстапувања на потрошувачката на електрична енергија од утврдените количини.”

Член 14

Во членот 73 зборовите: “дистрибуција на електрична енергија“ се заменуваат со зборовите: „управување со дистрибутивниот систем за електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија“.

Член 15

Членот 77 се брише.

Член 16

Во членот 78 став (1) зборовите: „Вршителот на дејност дистрибуција на електрична енергија“ се заменуваат со зборовите: „Операторот на дистрибутивниот систем за електрична енергија“.

Во ставот (2) зборовите: „Вршителот на дејност дистрибуција на електрична енергија“ се заменуваат со зборовите: „Операторот на дистрибутивниот систем за електрична енергија“.

Во алинејата 1 по зборовите: “испорака на електрична енергија” се додаваат зборовите: “со квалитет согласно условите за снабдување со електрична енергија”.

Во алинејата 4 зборовите: „подготвен во соработка со операторот на дистрибутивниот систем за електрична енергија“ се бришат.

Во ставот (3) зборовите: „Вршителот на дејност дистрибуција на електрична енергија, во соработка со“ се бришат, а во втората реченица зборовите: „вршител на дејност дистрибуција на електрична енергија“ се заменуваат со зборовите: „оператор на дистрибутивниот систем за електрична енергија“.

Член 17

Во членот 79 став (1) по алинејата 5 се додаваат три нова алинеи, која гласат:

“- количини на електрична енергија потребни за покривање на техничките загуби во дистрибутивниот систем во количина одобрена од Регулаторната комисија за енергетика по регулиран договор,

- количини на електрична енергија потребни за покривање на загубите на електричната енергија во износ над одобриениот од Регулаторната комисија за енергетика согласно со транспарентни, недискриминаторни и пазарно ориентирани постапки и

- мерење на електрична енергија што се презема или испорачува на корисниците приклучени на дистрибутивната мрежа.”

По ставот () 2 се додаваат пет нови става (3), (4), (5), (6) и (7), кои гласат:

“(3) Операторот на дистрибутивниот систем е должен електричната енергија што ја презема или испорачува на корисниците приклучени на дистрибутивната

мрежа да ја мери со мерни уреди во согласност со овој закон и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

(4) Мерните уреди кај новоизградените приклучоци се во сопственост на операторот на дистрибутивниот систем.

(5) Операторот на дистрибутивниот систем треба да ги замени со нови постојните мерни уреди во сопственост на потрошувачите во рокови утврдени со мрежните правила. Новопоставените мерни уреди се во сопственост на операторот на дистрибутивниот систем. Трошоците за замена на мерните уреди се на сметка на операторот на дистрибутивниот систем.

(6) Локацијата на мерните уреди ја утврдува операторот на дистрибутивниот систем во зависност од техничките можности на лице место и истата може да биде во или надвор од границите на имотот на потрошувачот. Ако операторот на дистрибутивниот систем утврди дека при замена на постојниот мерен уред во сопственост на корисникот е потребно да се изврши дислокација на мерното место, е должен на своја сметка да ја изведе дислокацијата со минимално нарушување во снабдувањето со електрична енергија на корисникот. Евентуалните штети врз имотот на корисникот што можат да настанат во процесот на дислокација на мерното место, операторот на дистрибутивниот систем е должен соодветно да ги надомести.

(7) Ако мерниот уред се наоѓа на имотот од корисникот, корисникот е должен да му овозможи на овластено лице на операторот на дистрибутивниот систем право на:

- пристап на секој имот или објект до мерниот уред заради контрола, вградување, надзор, промена и замена на мерниот уред и

- пристап во секој имот или објект до мерниот уред заради исклучување на испораката на електричната енергија, во случај кога корисникот направи прекршок од овој закон или не извршил плаќање за електричната енергија во согласност со обврските од договорот за снабдување или роковите и условите за давање на услуга.”

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (8), (9) и (10).

Член 18

“Во членот 82 став (1) зборовите: “снабдувачот на електрична енергија за тарифни потрошувачи на големо” се заменуваат со зборовите: “регулираниот производител на електрична енергија, други производители на електрична енергија, трговци со електрична енергија“.

Ставот (3) се менува и гласи:

“Снабдувачот на електрична енергија за тарифни потрошувачи на мало може да набави електрична моќност и енергија од други производители на електрична енергија и/или трговци со електрична енергија, само ако пазарните услови и цени се поповолни од условите и цените утврдени за регулираниот производител на електрична енергија, на јасно дефиниран транспарентен и не-дискриминаторен начин кој ќе гарантира еднаков пристап на сите домашни и странски правни лица. Оваа набавка треба да биде одобрена од Регулаторната комисија за енергетика.“

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) Во случај кога се доделува финансиска компензација, друга форма на компензација и ексклузивни права со цел за извршување на обврските дефинирани во горните ставови од овој член, тоа треба да биде изведено на недискриминаторен и транспарентен начин.“

Член 19

Во членот 83 став (1) зборовите: “снабдувачот на електрична енергија за тарифни потрошувачи на големо” се заменуваат со зборовите: “регулираниот производител на електрична енергија”.

Член 20

Во членот 84 ставот (1) се менува и гласи:

“Потрошувачи на електрична енергија директно приклучени на преносната мрежа се квалификувани потрошувачи освен директните потрошувачи кои вршат дејност од јавен интерес.“

Во ставот (2) зборовите: “можат да се стекнат со својство на квалификувани потрошувачи“ се заменуваат со зборовите: “кои припаѓаат на категоријата на квалификувани потрошувачи“, а зборовите: “или тип на мрежа (преносна или дистрибутивна)“ се заменуваат со зборовите: “на дистрибутивната мрежа“.

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

“(3) Агенцијата за енергетика на Република Македонија води регистар на квалификувани потрошувачи во Република Македонија. Квалификуваните потрошувачи се должни потребните податоци да ги доставуваат до Агенцијата за енергетика согласно со пропишан образец од страна на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

(4) Податоците и информациите кои имаат доверлив карактер Агенцијата за енергетика на Република Македонија ги користи и чува на начин утврден со акт согласно со прописите за заштита на податоците.“

Ставот (3) станува став (5).

Ставот (4) се брише.

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

Ставовите (7), (8), (9), (10) и (11) се бришат.

Член 21

Во членот 85 став (1) по зборот „држави“ се додаваат зборовите: „и/или деловите од системите на другите вршители на пренос на гас според одлука за приклучување која ја донесува операторот“.

Во ставот (2) алинеја 3 по зборовите: „учествува во“ се додаваат зборовите: „јавната расправа за“.

Алинејата 5 по зборовите: „природен гас“ се додаваат зборовите: „и согласно со одлуката за приклучување донесена од операторот“.

Член 22

Во членот 86 став (5) зборот „усвојува“ се заменува со зборот „донесува“.

Ставот (6) се менува и гласи:

“Операторот на системот за пренос на природен гас заради надзор, контрола на мерењето, оперативното управување со системот на пренос на природен гас, остварувањето на приклучувањето на системот на пренос, пресметувањето на примената и пренесена количина меѓу учесниците на пазарот на природен гас, регулацијата на природен гас, односно заради утврдување на количините на испорачаниот природен гас и другите негови надлежности, има право на пристап и владение на мерно регулационите станици кои се сопственост на вршителите на пренос на природен гас и/или сопственост на потрошувачите директно приклучени на системот на пренос на природен гас, на начин и услови утврдени со одлука на операторот.“

Член 23

Главата “VIII ПАЗАР НА СУРОВА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ” се менува и гласи:

“VIII. ПАЗАР НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И МЕШАВИНИ НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ, СО БИОГОРИВА”.

Член 24

Во членот 93 став (1) по зборовите: “трговија со нафтени деривати” се додаваат зборовите: “и мешавини на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива”.

Член 25

Во членовите 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104 и 105 по зборовите: “нафта и нафтени деривати” се додаваат зборовите: “и мешавини на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива”.

Член 26

По членот 100 се додава нов член 100-а, кој гласи:

“Член 100-а

(1) Највисокото ниво на цените на мешавините на течните горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогоривата се определува согласно со прописот за формирање на цена на овие мешавини.

(2) Согласно со прописот од ставот (1) на овој член цената на мешавината се формира според: процентуалното учество на течното гориво од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогоривата во смесата, највисокото ниво на утврдената рафинериска цена на нафтениот дериват согласно со членот 100 од овој закон и методологите утврдени со овој пропис за формирање на цената на биогоривото и на цената на услугите за намешување.

(3) Одлуката за највисокото ниво на цените на мешавините на течните горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогоривата ја донесува Регулаторната комисија за енергетика, истовремено со донесување на Одлуката за највисоко ниво на рафинериските цени на нафтени деривати од членот 100 на овој закон.”

Член 27

Членот 115 се менува и гласи:

“(1) Лицата кои бараат приклучување на мрежа се должни да поднесат барање за согласност за приклучување на мрежа на соодветниот оператор на енергетскиот систем согласно со правилата за приклучување утврдени во соодветните мрежни правила.

(2) Лицата кои бараат приклучување на мрежата можат да бидат директни потрошувачи, вршители на пренос на енергија кои го прошируваат системот, квалификувани и тарифни потрошувачи, производители на електрична енергија, дистрибутери на природен гас, производители на топлинска енергија, операторот на дистрибутивниот систем за електрична енергија и вршителот на дејност дистрибуција на природен гас.

(3) Лицата кои бараат приклучување на мрежата можат да се приклучат на истата, само врз основа на претходно донесена одлука од соодветниот оператор на енергетскиот систем согласно со соодветните правила за приклучување и треба да ги поднесат трошоците за приклучување утврдени со правилата за приклучување и одлуката на операторот.

(4) Во одлуката за приклучување на операторот се утврдуваат минималните технички услови за приклучување, рокот за приклучување, обврските на сопственикот на системот на пренос на енергија во врска со приклучувањето и друго согласно со мрежните правила за соодветната енергетска дејност. Доколку лицето сака да изврши измени на постоен приклучок, должно е да достави ново барање до операторот за добивање согласност за приклучување, како и детална пресметка на трошоците за приклучување на мрежата.“

Член 28

Во членот 116 став (2) по зборовите: “согласност за приклучување” се додаваат зборовите: “или издадената согласност за приклучување не е во согласност со соодветните мрежни правила“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Жалбата не го одлага извршувањето на одлуките на операторот.“

Ставот (3) станува став (4).

Член 29

Во членот 118 ставот (1) се менува и гласи:

“Работа на раководење со сложени енергетски објекти може да врши работник со најмалку VII степен на стручна подготовка од соодветна струка и најмалку три години работно искуство во енергетиката на соодветни работни задачи.”

Ставот (2) се менува и гласи:

“Работи на раководење со погоните на постројките и уредите на сложени енергетски објекти може да врши работник со најмалку VII степен на стручна подготовка од соодветна струка и со најмалку две години работно искуство во енергетиката на соодветни работни задачи.”

Член 30

Членот 119 се менува и гласи:

“(1) Ракувачите на енергетски уреди и постројки треба да имаат положен испит за стручна оспособеност.

(2) Постапката за полагање на испит за стручна оспособеност на ракувачите на енергетските уреди и постројки ја спроведува Комисија формирана од министерот надлежен за работи од областа на енергетиката.

(3) На кандидатите кои го положиле испитот од ставот (1) на овој член, Комисијата им издава уверение.

(4) Министерот надлежен за работи од областа на енергетиката ги пропишува условите кои треба да ги исполнуваат ракувачите, програмата, начинот и постапката за полагање на испитот.”

Член 31

По членот 119 се додава нов член 119-а, кој гласи:

“Член 119-а

Министерот надлежен за работи од областа на енергетиката донесува технички прописи за изградба, одржување и безбедно функционирање на енергетски објекти, уреди и инсталации, како и го пропишува начинот за вршење на контрола на квалитетот на електричната енергија.”

Член 32

Во членот 132 зборовите: “Новите уреди за домаќинства од аспект на енергетска ефикасност треба да ги исполнуваат барањата и условите за максимално дозволена потрошувачка на електрична енергија и означување на енергетската ефикасност, и тоа:” се заменуваат со зборовите: “Означувањето на новите уреди за домаќинства од аспект на потрошувачка на енергија треба да го исполнуваат следново, и тоа: “

Во ставот (1) алинеите 2 и 3 се бришат.

Ставот (3) се брише.

Ставот (4) кој станува став (3) се менува и гласи:

“(3) Министерот надлежен за работите од областа на енергетиката поблиску ги пропишува начинот и постапката за означувањето на новите уреди за домаќинства од аспект на потрошувачка на енергија од ставот (1) на овој член.”

Член 33

Членот 139 се менува и гласи:

“(1) Заради унапредување на искористувањето на обновливите извори на енергија Министерот надлежен за работите од областа на енергетиката поблиску ги пропишува:

- видовите на постројки кои користат обновливи извори на енергија за производство на електрична енергија,

- начинот на мерење на потенцијалот на обновливите извори на енергија,

- начинот за издавање на одобрение за мерење на потенцијалот на обновливиот извор на енергија,

- начинот за водење регистар на постројки кои користат обновливи извори на енергија за производство на електрична енергија и

- други активности во врска со искористувањето на електрична енергија.

(2) Агенцијата за енергетика на Република Македонија издава одобрение за мерење на потенцијалот на обновливиот извор на енергија и води регистар на постројки кои користат обновливи извори на енергија и високоефикасни комбинирани постројки за производство на електрична енергија во Република Македонија.

(3) Владата на Република Македонија го пропишува целиот процент на електрична енергија произведена од повластени производители кои произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија и од високоефикасни комбинирани постројки, како и начинот и динамиката на постигнување на целиот процент на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и од високоефикасни комбинирани постројки во вкупната потрошувачка на електрична енергија.”

Член 34

Во членот 140 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

“(2) За добивање на гаранции за потекло на електрична енергија од ставот (1) на овој член производителот на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и од високоефикасни комбинирани постројки е должен да плати надоместок за трошоците направени во постапката за издавање на гаранции за потекло на електрична енергија од ставот (1) на овој член во износ од 200 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.

(3) Надоместокот од ставот (2) на овој член се уплатува на сметка на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.”

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (4) и (5).

Ставот (4) кој станува став (6) се менува и гласи:

“(6) Статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и од високоефикасни комбинирани постројки може да се стекнува врз основа на акт издаден од Агенцијата за енергетика доколку производителот на електрична енергија:

- произведува електрична енергија од обновливи извори на енергија и од високоефикасни комбинирани постројки,

- е регистриран во регистарот на постројки кои користат обновливи извори на енергија и високоефикасни комбинирани постројки за производство на електрична енергија во Република Македонија од членот 139 став (2) на овој закон,

- достави комплетна документација пропишана со подзаконскиот акт од членот 140-а став (2) на овој закон и

- има инсталирана моќност на постројката согласно со подзаконскиот акт од членот 140-а став (3) на овој закон.”

По ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:

“(7) За стекнување на статус на повластен производител од ставот (6) на овој член производителот на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и од високоефикасни комбинирани постројки е должен да плати надоместок за трошоците направени во постапката за стекнување на овој статус на повластен производител од ставот (6) на овој член во износ од 100 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.

(8) Надоместокот од став 7 на овој член се уплатува на сметка на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.”

Ставот (5) кој станува став (9) се менува и гласи:
 “(9) Агенцијата за енергетика води регистар на повластени производители на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и од високоефикасни комбинирани постројки.”

Член 35

По членот 140 се додава нов член 140-а

“Член 140-а

(1) Министерот надлежен за работите од областа на енергетиката го пропишува начинот за издавање на гаранции за потекло на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и од високоефикасни комбинирани постројки, како и содржината и формата и начинот на водењето на регистар на издадени гаранции за потекло на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и од високоефикасни комбинирани постројки.

(2) Министерот надлежен за работите од областа на енергетиката го пропишува начинот и за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и од високоефикасни комбинирани постројки, како и содржината и формата и начинот на водењето на регистар на повластени производители на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и од високоефикасни комбинирани постројки

(3) Владата на Република Македонија поблиску ја утврдува висината на инсталираната моќност на постројката за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и од високоефикасни комбинирани постројки.”

Член 36

Во членот 141 став (3) зборовите: “документ издаден од Агенцијата за енергетика на Република Македонија со кој се потврдува дека користи обновливи извори или дека се користи високоефикасната комбинирана постројка за производство на електрична енергија” се заменуваат со зборовите: “акт издаден од Агенцијата за енергетика на Република Македонија со кој се стекнува статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и од високоефикасни комбинирани постројки”.

Член 37

Во членот 153 став (1) по точката 57 се додава нова точка 58, која гласи:

“58) врши дејност без претходно прибавена лиценца (член 37 став (1)).”

Член 38

Во членот 154 по точката 2 се додаваат две нови точки 3 и 4, кои гласат:

“3) уништи, оштети, манипулира или отстрани мерен уред сопственост на операторот на дистрибутивниот систем и

4) не му овозможи пристап на овластеното лице на операторот на дистрибутивниот систем, на имотот или објектот до мерниот уред заради контрола, вградување, надзор, промена и замена на мерниот уред и исклучување на испораката на електрична енергија во случај кога корисникот ќе направи прекршок од овој закон или не извршил плаќање за електричната енергија.“

Член 39

Прописот за формирање на цена на мешавините на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива ќе се донесе во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Мрежните правила и оперативните техники операторите во соодветните енергетски дејности ќе ги донесат во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 40

Подзаконските прописи чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат најдоцна во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 41

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за енергетика.

Член 42

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ENERGETIKË

Neni 1

Në Ligjin për energjetikë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 63/2006 dhe 36/2007) në nenin 3, paragrafi 1, pika 3) dhe pika 7) fshihen.

Pika 4 e cila bëhet pikë 3, ndryshon si vijon:

“3) Udhëheqja me sistemin e distribuimit të energjisë elektrike dhe distribuimin e energjisë elektrike;”.

Pikat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16 bëhen pika 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dhe 14.

Në pikën 17 që bëhet pikë 1, pas fjalëve: “derivateve të naftës” shtohen fjalët: “dhe biokarburanteve dhe përzierjeve të karburanteve të lëngëta me prejardhje nga fosilet, që shfrytëzohet për transport me biokarburante”.

Pas pikës 17 shtohen dy pika të reja 16 dhe 17, si vijojnë:

“16) prodhimi i biokarburantit;

17) përzierja e karburanteve të lëngëta me prejardhje nga fosilet, që shfrytëzohet për transport me biokarburante;”.

Në pikën 26 pas fjalëve: “derivatet e naftës” shtohen fjalët: “dhe biokarburante dhe përzierje të karburanteve të lëngëta me prejardhje nga fosilet, që shfrytëzohet për transport, me biokarburante”.

Neni 2

Në nenin 6 paragrafi (1) pika 3 dhe pika 7 fshihen.

Pika 4 e cila bëhet pikë 3, ndryshon si vijon:

“3) udhëheqja me sistemin e distribuimit të energjisë elektrike dhe distribuimin e energjisë elektrike;”.

Pikat 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20 bëhen pika 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18.

Neni 3

Në nenin 8 pas pikës 4, shtohet pika e re 5, si vijon:

“5. **Lidhja e energjisë elektrike në sistemin e përcimit ose distribuimit** paraqet lidhje funksionale të stacioneve të transformatorëve, përcuesve, pajisjes dhe aparateve për përcimin dhe distribuimin e energjisë elektrike, me të cilët objektet dhe instalimet elektroenergjetike të konsumatorit, lidhen në sistemin e përcimit ose distribuimit, ku është e mundur teknikisht që të kryhet lidhja;”.

Pikat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dhe 19, bëhen pika 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20.

Pika 20 e cila bëhet pikë 21, ndryshon si vijon:

“21. **Prodhuesi i rregulluar i energjisë elektrike** është prodhuesi i energjisë elektrike, i cili ka obligim që t’i sigurojë sasi të nevojshme të fuqisë dhe energjisë elektrike, për nevojat e përgjithshme të fuqisë dhe energjisë elektrike të konsumatorëve tariforë;”.

Pikat 21, 22, 23, 24 dhe 25 bëhen pika 22, 23, 24, 25 dhe 26.

Pika 26 fshihet.

Pika 27 e cila bëhet pikë 26, ndryshon si vijon:

“26. **Operator i sistemit të distribuimit** është bartësi i licencës që kryen veprimtari të udhëheqjes me sistemin e distribuimit dhe distribuimin e energjisë elektrike, në territorin e Republikës së Maqedonisë;”.

Në pikën 28 fjalët: “kryerësit të veprimtarisë së distribuimit të energjisë elektrike” zëvendësohen me fjalët “operatorit të sistemit të distribuimit të energjisë elektrike”.

Pika 35 fshihet.

Pikat 36, 37, 38, 39 dhe 40 bëhen pika 35, 36, 37, 38 dhe 39.

Në pikën 41 e cila bëhet pika 40, fjalët: “kryerësi i veprimtarisë së distribuimit të energjisë elektrike” dhe fjalët: “furnizuesi me energji elektrike i konsumatorëve tariforë me shumicë” fshihen.

Pikat 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 dhe 57 bëhen pika 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 dhe 56.

Pas pikës 58 e cila bëhet pika 57, shtohet pika e re 58, si vijon:

“58. **Karburante të lëngëta me prejardhje nga fosilet që shfrytëzohen për transport**” janë derivatet e naftës që shfrytëzohen për transport;”.

Në pikën 76 shenja “KNJË” zëvendësohen me fjalën “kNJ”.

Në pikën 78 fjala “bojler” zëvendësohet me fjalën “kazan”, ndërsa pas fjalës “nominale” shtohet fjala “termale”, ndërsa fjala “KNJ” zëvendësohet me fjalën “kNJ”.

Neni 4

Në nenin 19 në paragrafin (1) pas alinesë 4 shtohet alineja e re, si vijon:

“miraton dispozitë për mënyrën e formimit të çmimit të përzierjeve të karburanteve të lëngëta me prejardhje nga fosilet, që shfrytëzohen për transport me biokarburante”.

Neni 5

Në nenin 21 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

“(2). Tarifat për përçim dhe distribuim ose metodologjitë përkatëse duhet të mundësojnë që investimet e domosdoshme në rrjet, të realizohen në mënyrën me të cilën do të sigurohet që këto investime ta mundësojnë aftësimin, qëndrueshmërinë dhe qasjen e rrjetave.”

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Neni 6

Në nenin 39 në paragrafin (1) pas fjalëve: “derivateve të naftës” vihet presje dhe shtohen fjalët: “për bartjen e gazit natyror”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Investuesi do ta fillojë procedurën e marrjes së licencës, menjëherë pas marrjes së autorizimit për ndërtimin e objektit të ri energjetik.”

Neni 7

Në nenin 41 paragrafi (1) alineja 2 fjalët: “dhe të licencës së përkohshme” fshihen.

Neni 8

Neni 42 fshihet.

Neni 9

Në nenin 51 pas paragrafit (1) shtohen nëntë paragrafë të rinj 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 si vijojnë:

“(2) Në rastin e heqjes së licencës për kryerjen e veprimtarisë së përçimit të energjisë elektrike dhe mbartjes së gazit natyror, me qëllim që të mos vijë te prishja e interesit publik në kryerjen e këtyre veprimtarive energjetike, ato përkohësisht do t'i kryejë operatori i sistemit elektroenergjetik, përkatësisht operatori i sistemit për mbartjen e gazit natyror, nën mbikëqyrjen e inspektoratit kompetent.

(3) Në rastin kur operatori nga paragrafi (2) i këtij neni, e kryen përkohësisht veprimtarinë e përçimit të energjisë elektrike, përkatësisht mbartjen e gazit natyror për shkak të heqjes së licencës së kryerësit të përçimit të energjisë elektrike, përkatësisht mbartjes së gazit natyror, operatori veprimtarinë e kryen në bazë të licencës së përkohshme, të cilën Komisioni rregullues për energjetikë ia lëshon me detyrë zyrtare pa prolongim, ndërsa i ka të gjitha të drejtat dhe obligimet e kryerësit të veprimtarisë së përçimit të energjisë elektrike përkatësisht të gazit natyror.

(4) Inspektorati kompetent me aktvendim përkohësisht do ta heqë zotërimin dhe shfrytëzimin e sistemit për përçimin e energjisë elektrike, përkatësisht sistemit të mbartjes së gazit natyror nga bartësi i përparshëm i licencës, nëse i njëjti është pronar i sistemit, përkatësisht nga subjekti i cili është pronar i sistemit për mbartje, dhe do ta japë përkohësisht në zotërim dhe shfrytëzim të operatorit të sistemit elektroenergjetik, përkatësisht sistemit për mbartjen e gazit natyror, deri në zgjedhjen e bartësit të ri të licencës.

(5) Në rastet nga paragrafi (2) i këtij neni, operatori i sistemit elektroenergjetik, përkatësisht sistemit për mbartjen e gazit natyror ka të drejtë kompensimi, sipas tarifës për përçimin e energjisë elektrike, përkatësisht të gazit natyror të dërguar përmes sistemit të mbartjes.

(6) Pas zgjedhjes së bartësit të licencës sipas paragrafit (1) të këtij neni, bartësi i ri i licencës për përçimin e energjisë elektrike përkatësisht mbartjes së gazit natyror, paraqet kërkesë te operatori i sistemit elektroenergjetik përkatësisht sistemit për mbartjen e gazit natyror, në bazë të së cilës operatori është i obliguar që menjëherë t'ia dorëzojë zotërimin dhe shfrytëzimin e sistemit për mbartje, bartësit të ri të licencës.

(7) Më së voni në afat prej 6 muajsh nga marrja e zotërimin dhe shfrytëzimit të sistemit për përçimin e energjisë elektrike, përkatësisht mbartjen e gazit natyror, bartësi i ri i licencës për përçimin e energjisë elektrike, përkatësisht sistemit për mbartjen e gazit natyror dhe pronari i sistemit për mbartje, mund të lidhin marrëveshje për rregullimin e marrëdhënieve dhe obligimeve të tyre të ndërsjella për shfrytëzimin e sistemit, ose marrëveshje me të cilin bartësi i ri i licencës për mbartje, do ta fitojë nënsinin e sistemit për përçimin energjisë elektrike, përkatësisht mbartjen e gazit natyror.

(8) Nëse subjektet nga paragrafi paraprak i këtij neni, në afatin e caktuar nuk i rregullojnë të drejtat dhe obligimet e ndërsjella, me propozimin e bartësit të ri të licencës për përçimin e energjisë elektrike, përkatësisht mbartjen e gazit natyror, do të bëhet shpronësimi i sistemit për përçimin e energjisë elektrike, përkatësisht mbartjen e gazit natyror, sipas ligjit për shpronësim.

(9) Bartësi i përparshëm i licencës i cili është pronari i sistemit për përçimin e energjisë elektrike, përkatësisht mbartjen e gazit natyror, përkatësisht subjekti që është pronar i sistemit për mbartje, ka të drejtë kompensimi për shfrytëzimin e sistemit përkatës për mbartje nga operatori i sistemit për përçimin e energjisë elektrike, përkatësisht mbartjen e gazit natyror, përkatësisht bartësi i licencës për përçimin e energjisë elektrike, përkatësisht mbartjen e gazit natyror, për kohëzgjatjen e shfrytëzimit të atillë.

(10) Bartësi, të cilit i është heqë licenca, nuk ka të drejtë të paraqesë kërkesë për marrjen e licencës për kryerjen e veprimtarisë që e ka kryer para heqjes së licencës, në afat prej 3 vitesh nga dita e heqjes së licencës.”

Neni 10

Në nenin 58 paragrafi (1) pika 1 ndryshon si vijon:

“1) projektin ideor me analizën ekonomike;”.

Në pikën 2 alineja 1 pas fjalës “standardeve” shtohen fjalët: “ndërsa për parashtruesit që nuk kanë përvojë punë prej tre vitesh, obligohen që pas kalimit të vitit të parë kalendarik, nga momenti i lëshimit të autorizimit nga neni 56 të këtij ligji të paraqesin raport financiar të përgatitur në pajtim me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit”.

Neni 11

Në nenin 60 paragrafi (1) fjalët: “bartësi i licencës për distribuim të energjisë elektrike” zëvendësohen me fjalët: “operatori i sistemit të distribuimit”.

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2). Objektet e reja për përcimin dhe distribuimin e energjisë elektrike nga paragrafi (1) i këtij neni, janë në pronësi të bartësit të licencës për përcimin e energjisë elektrike dhe operatorit të sistemit të distribuimit.”

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Pas paragrafit (3) shtohen katër paragrafë të rinj (4), (5), (6) dhe (7) si vijon:

“(4). Autorizimin për ndërtimin e objekteve të reja dhe zgjerimin e sistemit për mbartjen e gazit natyror, e lëshon Operatori i sistemit për mbartjen e gazit natyror, në mënyrën dhe sipas kushteve të parapara në rregullat e rrjetit për mbartjen e gazit natyror, me kërkesën e personit të interesuar të vendit apo të huaj.

(5). Operatori është i obliguar që më së voni në afat prej 3 muajsh nga paraqitja e kërkesës, të lëshojë autorizim për ndërtimin e objekteve të reja, përkatësisht ta refuzojë kërkesën për lëshimin e autorizimit për ndërtim.

(6). Kundër vendimit të operatorit me të cilin e lëshon autorizimin, përkatësisht refuzohet kërkesa për lëshimin e autorizimit, mund të paraqitet padi në gjyqin kompetent.

(7). Me autorizimin e operatorit për ndërtim, përcaktohet:

- lloji dhe vendi i objektit të përcaktuar me planin urbanistik, për të cilin ka të bëjë autorizimi,
- afati i autorizimit për ndërtimin e objektit,
- veprimi me objektin pas ndërprerjes së punës së tij,
- mënyra e shfrytëzimit të infrastrukturës publike,
- kushtet që duhet të plotësohen për mbrojtjen e mjedisit jetësor, në pajtim me ligjin,
- kushtet lidhur me efikasitetin e punës së objektit,
- mjetet e nevojshme financiare për ndërtimin e objektit dhe
- kushtet e tjera lidhur me ndërtimin e objektit.”

Neni 12

Në nenin 69 paragrafi (1) ndryshon si vijon:

“Prodhuesi i rregulluar i energjisë elektrike ka për obligim sigurimin e shërbimit publik, dhe pas pëlqimit paraprakisht nga Komisioni rregullues për energjetikë, lidh marrëveshje me çmime të rregulluara dhe tarifa të lejuara dhe të publikuara nga Komisioni rregullues për energjetikë:

- operatori i sistemit elektroenergetik për sigurimin e shërbimeve të sistemit, duke përfshirë edhe energjinë elektrike të nevojshme për mbulimin e humbjeve teknike, gjatë transformimit dhe përcimit të energjisë elektrike, në sasi të lejuara nga Komisioni rregullues për energjetikë,
- furnizuesi me energji elektrike për konsumatorët tariforë me pakicë, për dërgimin e fuqisë dhe energjisë elektrike, për mbulimin e nevojave të përgjithshme të konsumatorëve tariforë, në vëllim të cilin furnizuesi me energji elektrike i konsumatorëve tariforë me pakicë, ka vendosur që të mos e blejë në treg, duke mos i marrë parasysh humbjet e energjisë elektrike në sistemin e përcimit dhe distribuimit,

- operatori i sistemit të distribuimit për dërgimin e energjisë elektrike të nevojshme për mbulimin e humbjeve teknike, gjatë transformimit dhe distribuimit të energjisë elektrike, në sasi të lejuara nga Komisioni rregullues për energjetikë.”

Pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafë të rinj (2), (3), (4) dhe (5), si vijojnë:

“(2) Prodhuesi i rregulluar i energjisë elektrike, për nevojat e furnizuesit me energji elektrike për konsumatorët tariforë me pakicë, është i obliguar që të sigurojë, si vijon:

- sasi të nevojshme të energjisë elektrike, nga kapacitetet prodhuese të veta, dhe nëse është e nevojshme nga prodhuesit e tjerë të energjisë elektrike dhe/ose tregtarët e energjisë elektrike, dhe

- kapacitetin e nevojshëm përçues dhe shërbimet e rregulluara.

(3) Prodhuesi i rregulluar i energjisë elektrike, e blen sasinë e nevojshme të fuqisë dhe energjisë elektrike nga prodhuesit e tjerë dhe/ose tregtarët e energjisë elektrike nga paragrafi (2) alineja 1, në mënyrën e definuar qartë dhe jodiskriminuese, që do të garantojë qasje të barabartë të të gjithë personave juridikë të vendit dhe të huaj.

(4) Prodhuesi i rregulluar i energjisë elektrike, mund të lidhë marrëveshje për shitje, ose në mënyrë tjetër ta kryejë shitjen e tepriçës së fuqisë dhe energjisë me kushte tregu, në mënyrë të hapur transparente dhe jodiskriminuese. Komisioni rregullues për energjetikë ka qasje të dokumentacioni i plotë dhe të dhënat lidhur me shitjen.

(5) Prodhuesi i rregulluar i energjisë elektrike, duhet të hapë llogari të veçanta për furnizim të sektorit të rregulluar dhe shitje në treg, si dhe ta ruajë dokumentacionin dhe evidencën e plotë për furnizimin me fuqi dhe energji elektrike, dhe të mundësojë qasje të e njëjta, me kërkesën e Komisionit rregullues për energjetikë. Prodhuesi i rregulluar i energjisë elektrike, duhet të dorëzojë te Komisioni rregullues për energjetikë raporte vjetore detajore, për fuqinë dhe energjinë elektrike të blerë.”

Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (6), alineja e parë ndryshon, si vijon:

“- i dërgon fuqinë elektrike, energjinë dhe shërbimet e sistemit deri në pikën e pranimit, në pajtim me marrëveshjet nga paragrafi (1) të këtij neni.”

Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

“(7) Në rastin kur jepen kompensimi financiar, forma tjetër e kompensimit dhe të drejtat ekskluzive, me qëllim të kryerjes së obligimeve të definuara në paragrafët e mësipërm të këtij neni, kjo duhet të realizohet në mënyrë jodiskriminuese dhe transparente.”

Neni 13

Në nenin 71 paragrafi (1) alineja 9, pas fjalës “shërbimeve” shtohen fjalët: “sipas marrëveshjes së rregulluar”.

Pas alinesë 9 shtohen dy aline të reja 10 dhe 11, si vijojnë:

“- sasi të energjisë elektrike të nevojshme për mbulimin e humbjeve teknike në rrjetin e përcimit, në sasi të lejuar nga Komisioni rregullues për energjetikë, sipas marrëveshjes së rregulluar,

- sasi të energjisë elektrike të nevojshme për mbulimin e humbjeve të energjisë elektrike, në sasinë mbi të lejuarën nga Komisioni rregullues për energjetikë, në pajtim me procedurat e orientuara transparente, jodiskriminuese dhe të tregut.”

Alineja 14 ndryshon si vijon:

“- vendosjen e ndryshimeve të nevojshme të orarit të angazhimit të kapaciteteve prodhuese dhe furnizimin me energji elektrike, në pajtim me procedurat e orientuara transparente, jodiskriminuese dhe të tregut, në rast të rrezikimit të sigurisë në furnizim me energji elektrike, avarive dhe shmangieve të konsumit të energjisë elektrike nga sasi të përcaktuara.”

Neni 14

Në nenin 73 fjalët: “distribuimi i energjisë elektrike” zëvendësohen me fjalët: “udhëheqje me sistemin e distribuimit të energjisë elektrike dhe distribuimin e energjisë elektrike”.

Neni 15

Neni 77 fshihet.

Neni 16

Në pikën 78 paragrafi (1) fjalët: “Kryerësi i veprimtarisë së distribuimit të energjisë elektrike” zëvendësohen me fjalët: “Operatori i sistemit të distribuimit të energjisë elektrike”.

Në paragrafin (2) fjalët: “Kryerësi i veprimtarisë së distribuimit të energjisë elektrike”, zëvendësohen me fjalët: “Operatori i sistemit të distribuimit të energjisë elektrike”.

Në alinën 1 pas fjalëve: “dërgimin e energjisë elektrike”, shtohen fjalët: “me kualitet sipas kushteve për furnizim me energji elektrike”.

Në alinën 4 fjalët: “i përgatitur në bashkëpunim me operatorin e sistemit të distribuimit të energjisë elektrike”, fshihen.

Në paragrafin (3) fjalët: “Kryerësi i veprimtarisë së distribuimit të energjisë elektrike, në bashkëpunim me” fshihen, ndërsa në fjalinë e dytë fjalët: “kryerësi i veprimtarisë së distribuimit të energjisë elektrike” zëvendësohen me fjalët: “operatori i sistemit të distribuimit të energjisë elektrike”.

Neni 17

Në nenin 79 paragrafi (1) pas alinesë 5 shtohen tri aline të reja, si vijojnë:

“- sasi të energjisë elektrike të nevojshme për mbulimin e humbjeve teknike në sistemin e distribuimit, në sasi të lejuar nga Komisioni rregullues për energjetikë, sipas marrëveshjes së rregulluar,

- sasi të energjisë elektrike të nevojshme për mbulimin e humbjeve të energjisë elektrike, në sasi mbi të lejuarën nga Komisioni rregullues për energjetikë, në pajtim me procedurat e orientuara transparente, jodiskriminuese dhe të tregut, dhe

- matjen e energjisë elektrike që merret ose u dërgohet konsumatorëve të lidhur në rrjetin e distribuimit”.

Pas paragrafit (2) shtohen pesë paragrafë të rinj (3), (4), (5), (6) dhe (7) si vijojnë:

“(3) Operatori i sistemit të distribuimit është i obliguar që energjinë elektrike që e merr ose ua dërgon konsumatorëve të lidhur në rrjetin e distribuimit, ta matë me aparate për matje, në pajtim me këtë ligj dhe rregullat e rrjetit për distribuimin e energjisë elektrike.

(4) Aparatet për matje të lidhjet e ndërtuara të reja, janë në pronësi të operatorit të sistemit të distribuimit.

(5) Operatori i sistemit të distribuimit, duhet që t’i zëvendësojë aparatet ekzistuese për matje me aparate të reja në pronësi të konsumatorëve, në afatet e përcaktuara me rregullat e rrjetit. Aparatet e vendosura të reja për matje, janë në pronësi të operatorit të sistemit të distribuimit. Shpenzimet për zëvendësimin e aparateve për matje, janë në llogari të operatorit të sistemit të distribuimit.

(6) Vendin e aparateve për matje, e përcakton operatori i sistemit të distribuimit, varësisht nga mundësitë teknike aty për aty, dhe i njëjti mund të jetë në kufij ose jashtë kufijve të pronës së konsumatorit. Nëse operatori i sistemit të distribuimit konfirmon se gjatë zëvendësimit të aparatit ekzistues për matje në pronësi të konsumatorit, nevojitet që të kryhet dislokimi i vendit për matje, është i obliguar që në llogari të vet ta kryejë dislokimin me çrregullim minimal të furnizimit me energji elektrike të konsumatorit. Dëmet eventuale ndaj pronës së konsumatorit, që mund të shkaktohen në procesin e dislokimit të vendit të matjes, operatori i sistemit të distribuimit është i obliguar që t’i kompensojë në mënyrë përkatëse.

(7) Nëse aparati për matje gjendet në pronën e konsumatorit, konsumatori është i obliguar që t’i mundësojë personit të autorizuar të operatorit të sistemit të distribuimit, të drejtën për:

- qasje në çdo pronë ose objekt deri te aparati për matje, për shkak të kontrollit, montimit, mbikëqyrjes, ndërrimit dhe zëvendësimit të aparatit për matje dhe

- qasje të çdo pronë ose objekt deri te aparati për matje, për shqyçjen e dërgimit të energjisë elektrike, në rastin kur konsumatori kryen kundërvajtje nga ky ligj, ose nuk e ka paguar energjinë elektrike në pajtim me obligimet nga marrëveshja për furnizim, ose afatet dhe kushtet për ofrimin e shërbimit.”

Paragrafët (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (8), (9) dhe (10).

Neni 18

“Në nenin 82 paragrafi (1) fjalët: “furnizuesi me energji elektrike i konsumatorëve tariforë me shumicë” zëvendësohen me fjalët: “prodhuesi i rregulluar i energjisë elektrike, prodhuesit e tjerë të energjisë elektrike, tregtarët e energjisë elektrike”.

Paragrafi (3) ndryshon si vijon:

“Furnizuesi i energjisë elektrike për konsumatorët tariforë me pakicë, mund ta blejë fuqinë dhe energjinë elektrike, nga prodhuesit e tjerë të energjisë elektrike dhe/ose tregtarët e energjisë elektrike, vetëm nëse kushtet dhe çmimet e tregut janë më të volitshme nga kushtet dhe çmimet e përcaktuara për prodhuesin e rregulluar të energjisë elektrike, në mënyrën e definuar qartë transparente dhe jodiskriminuese, që do të garantojë qasje të barabartë të të gjithë personave juridikë të vendit dhe të huaj. Ky furnizim duhet të lejohet nga Komisioni rregullues për energjetikë.”

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:

“(5) Në rastin kur jepet kompensimi financiar, forma tjetër e kompensimit dhe të drejtat ekskluzive, me qëllim të kryerjes së obligimeve të definuara në paragrafët e mësipërm të këtij neni, kjo duhet të realizohet në mënyrë jodiskriminuese dhe transparente.”

Neni 19

Në nenin 83 paragrafi (1) fjalët: “furnizuesit me energji elektrike të konsumatorëve tariforë me shumicë” zëvendësohen me fjalët: “prodhuesit të rregulluar të energjisë elektrike”.

Neni 20

Në nenin 84 paragrafi (1) ndryshon si vijon:

“Konsumatorët e energjisë elektrike të lidhur drejtpërdrejt në rrjetin përçues, janë konsumatorë të kualifikuar, përveç konsumatorëve të drejtpërdrejtë, që kryejnë veprimtari me interes publik.”

Në paragrafin (2) fjalët: “mund ta fitojnë cilësinë e konsumatorëve të kualifikuar” zëvendësohen me fjalët: “që i takojnë kategorisë së konsumatorëve të kualifikuar”, ndërsa fjalët: “ose tipin e rrjetit (përçues ose distribuues)” zëvendësohen me fjalët: “të rrjetit distribues”.

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4) si vijojnë:

“(3) Agjencia për energjetikë e Republikës së Maqedonisë, mban regjistër të konsumatorëve të kualifikuar në Republikën e Maqedonisë. Konsumatorët e kualifikuar janë të obliguar që të dhënat e nevojshme t’i dorëzojnë në Agjencinë për energjetikë, në pajtim me formularin e përcaktuar nga ana e Agjencisë për energjetikë e Republikës së Maqedonisë.

(4) Të dhënat dhe informatat që kanë karakter sekret, Agjencia për energjetikë e Republikës së Maqedonisë i shfrytëzon dhe ruan në mënyrën e përcaktuar me akt, në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave.”

Paragrafi (3) bëhet paragraf (5).

Paragrafi (4) fshihet.

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (6) dhe (7).

Paragrafët (7), (8), (9), (10) dhe (11) fshihen.

Neni 21

Në nenin 85 paragrafi (1) pas fjalës “shteteve”, shtohen fjalët: “dhe/ose pjesët e sistemeve të kryerësve të tjerë të mbartjes së gazit, sipas vendimit për lidhje të cilin e miraton operatori”.

Në paragrafin (2) alineja 3 pas fjalëve: “merr pjesë në” shtohet fjalët: “debat publik për”.

Alineja 5 pas fjalëve: “gazit natyror” shtohet fjalët: “dhe në pajtim me vendimin për lidhje të miratuar nga operatorin”.

Neni 22

Në nenin 86 paragrafi (5) fjala “miraton” zëvendësohet me fjalën “nxjerr”.

Paragrafi (6) ndryshon si vijon:

“Operatori i sistemit për mbartjen e gazit natyror për shkak të mbikëqyrjes, kontrollit të matjes, udhëheqjes operative me sistemin e mbartjes së gazit natyror, realizimin e lidhjes në sistemin e mbartjes, përllogaritjes së sasisë së pranuar dhe të mbartur ndërmjet pjesëmarrësve në tregun e gazit natyror, rregullimin e gazit natyror, përkatësisht për shkak të përcaktimit të sasive të gazit të dërguar natyror dhe kompetencave të tjera të tij, ka të drejtë qasje dhe zotërimi në stacionet rregulluese të matjes, të cilat janë në pronësi të kryerësve të mbartjes së gazit natyror dhe/ose në pronësi të konsumatorëve të lidhur drejtpërdrejt në sistemin e mbartjes së gazit natyror, në mënyrë dhe kushte të përcaktuara me vendimin e operatorit.”

Neni 23

Kreu “VIII TREGU I NAFTËS SË PAPËRPUNUAR DHE I DERIVATEVE TË NAFTËS” ndryshon si vijon:

“VIII. TREGU I NAFTËS SË PAPËRPUNUAR, DERIVATEVE TË NAFTËS DHE PËRZIERJES SË KARBURANTEVE TË LËNGËTA ME PREJARDHJE NGA FOSILET QË SHFRYTËZOHEN PËR TRANSPORT ME BIOKARBURANTE”

Neni 24

Në nenin 93 paragrafi (1) pas fjalëve: “tregti me derivatet e naftës” shtohen fjalët: “dhe përzierjes së karburanteve të lëngëta me prejardhje nga fosilet, që shfrytëzohet për transport, me biokarburante”.

Neni 25

Në nenin 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104 dhe 105, pas fjalëve: “naftës dhe derivatet e naftës” shtohen fjalët: “dhe përzierjes së karburanteve të lëngëta me prejardhje nga fosilet, që shfrytëzohet për transport me biokarburante”.

Neni 26

Pas nenit 100 shtohet neni i ri 100 -a, si vijon:

“Neni 100-a

(1) Niveli më i lartë i çmimeve të përzierjeve të karburanteve të lëngëta me prejardhje nga fosilet, që shfrytëzohen për transport me biokarburante, përcaktohet në pajtim me dispozitën për formimin e çmimit të këtyre përzierjeve.

(2) Në pajtim me dispozitën nga paragrafi (1) i këtij neni, çmimi i përzierjes formohet sipas: përqindjes së pjesëmarrjes së karburantit të lëngët me prejardhje nga fosilet që shfrytëzohet për transport me biokarburantet në përbërje, nivelit më të lartë të çmimit të përcaktuar rafinerik të derivatit të naftës, në pajtim me nenin 100 të këtij Ligji, dhe metodologjitë e përcaktuara me këtë dispozitë, për formimin e çmimit të biokarburantit dhe të çmimit të shërbimeve për përzierje.

(3) Vendimin për nivelin më të lartë të çmimeve të përzierjeve të karburanteve të lëngëta me prejardhje nga fosilet, që shfrytëzohen për transport me biokarburantet, e miraton Komisioni rregullues për energjetikë, njëkohësisht me miratimin e vendimit për nivelin më të lartë të çmimeve rafinerike të derivateve të naftës, nga neni 100 i këtij ligji.”

Neni 27

Neni 115 ndryshon si vijon:

“(1) Personat që kërkojnë lidhje në rrjet, janë të obliguar që të paraqesin kërkesë për pajtim për lidhje në rrjet të operatorit përkatës të sistemit energjetik, në pajtim me rregullat për lidhje, të përcaktuara me rregullat përkatëse të rrjetit.

(2) Personat që kërkojnë lidhje në rrjet, mund të jenë konsumatorë të drejtpërdrejtë, kryerës të përcimit të energjisë që e zgjerojnë sistemin, konsumatorë të kualifikuar dhe tariforë, prodhues të energjisë elektrike, distribuues të gazit natyror, prodhues të energjisë termike, operator i sistemit të distribuimit të energjisë elektrike dhe kryerësi i veprimtarisë së distribuimit të gazit natyror.

(3) Personat që kërkojnë lidhje në rrjet mund të lidhen në të njëjtin, vetëm në bazë të vendimit të miratuar paraprakisht nga operatori përkatës i sistemit energjetik, në pajtim me rregullat përkatëse për lidhje, dhe duhet t'i bartin shpenzimet për lidhje, të përcaktuara me rregullat për lidhje dhe vendimin e operatorit.

(4) Në vendimin për lidhje te operatori, përcaktohen kushtet minimale teknike për lidhje, afati i lidhjes, obligimet e pronarit të sistemit të përcimit të energjisë për lidhjen etj., në pajtim me rregullat e rrjetit për veprimtarinë përkatëse energjetike. Nëse personi dëshiron të bëjë ndryshime në lidhjen ekzistuese, është i obliguar që të paraqesë kërkesë të re te operatorit, për marrjen e pëlqimit për lidhje, si dhe përllogaritjen detajore të shpenzimeve për lidhje në rrjet.”

Neni 28

Në nenin 116 paragrafi (2) pas fjalëve: “pëlqim për lidhje” shtohen fjalët: “ose pëlqimi i dhënë për lidhje nuk është në pajtim me rregullat përkatëse të rrjetit.”

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

“(3). Ankesa nuk e prolongon zbatimin e vendimeve të operatorit”.

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).

Neni 29

Në nenin 118 paragrafi (1) ndryshon si vijon:

“Punë të udhëheqjes me objekte të komplikuar energjetike, mund të kryejë punëtori me së paku shkallën VII të përgatitjes profesionale nga profesioni përkatës dhe së paku tre vite përvojë pune në energjetikë, në detyra përkatëse të punës.”

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Punë të udhëheqjes me repartet e stabilimenteve dhe aparateve të objekteve të komplikuar energjetike, mund të kryejë punëtori me së paku shkallën VII të përgatitjes profesionale nga profesioni përkatës dhe me së paku dy vite përvojë pune në energjetikë, në detyra përkatëse të punës.”

Neni 30

Neni 119 ndryshon si vijon:

“(1) Manipuluesit me aparatet dhe stabilimentet energjetike, duhet ta kenë dhënë provimin e aftësisimit profesional.

(2) Procedurën e dhënies së provimit për aftësimin profesional të manipuluesve të aparateve dhe stabilimenteve energjetike, e zbaton komisioni i formuar nga ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës.

(3) Kandidatëve që e kanë dhënë provimin nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni u lëshon certifikata.

(4) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës i përcakton kushtet që duhet t'i plotësojnë manipuluesit, programin, mënyrën dhe procedurën e dhënies së provimit.”

Neni 31

Pas nenit 119, shtohet neni i ri 119-a, si vijon:

“Neni 119-a

Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, miraton dispozita teknike për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e sigurt të objekteve energjetike, aparateve dhe instalimeve, si dhe e përcakton mënyrën e kryerjes së kontrollit të kualitetit të energjisë elektrike.”

Neni 32

Në nenin 132, fjalët: “Aparatet e reja për amvisëri nga aspekti i efikasitetit energjetik, duhet t'i plotësojnë kërkesat dhe kushtet për konsumin maksimal të lejuar të energjisë elektrike dhe shënimin e efikasitetit energjetik, si vijon:” zëvendësohen me fjalët: “Shënimin e aparateve të reja për amvisëri nga aspekti i konsumit të energjisë, duhet që të plotësojnë si vijon:”

Në paragrafin (1) alinetë 2 dhe 3 fshihen.

Paragrafi (3) fshihet.

Paragrafi (4) i cili bëhet paragraf (3) ndryshon si vijon:

“(3). Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, më afërsisht i përcakton mënyrën dhe procedurën e shënimit të aparateve të reja për amvisëri, nga aspekti i konsumit të energjisë nga paragrafi (1) i këtij neni.”

Neni 33

Neni 139, ndryshon si vijon:

“(1) Për përparimin e shfrytëzimit të burimeve përtëritëse të energjisë, ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, më afërsisht i përcakton:

- llojet e stabilimenteve që shfrytëzojnë burime përtëritëse të energjisë, për prodhimin e energjisë elektrike,

- mënyrën e matjes së potencialit të burimeve përtëritëse të energjisë,

- mënyrën e lëshimit të lejes për matjen e potencialit të burimit përtëritës të energjisë,

- mënyrën e mbajtjes së regjistrit për stabilimentet, që shfrytëzojnë burime përtëritëse të energjisë, për prodhimin e energjisë elektrike, dhe

- aktivitetet e tjera lidhur me shfrytëzimin e energjisë elektrike.

(2) Agjencia për energjetikë e Republikës së Maqedonisë, lëshon leje për matjen e potencialit të burimit përtëritës të energjisë, dhe e mban regjistrin e stabilimenteve që shfrytëzojnë burime përtëritëse të energjisë dhe stabilimente të efikasitetit të lartë, për prodhimin e energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë.”

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë e përcakton përqindjen qëllimore të energjisë elektrike, të prodhuar nga prodhues të privilegjuar, që prodhojnë energji elektrike nga burime përtëritëse të energjisë dhe nga stabilimentet e kombinuara të efikasitetit të lartë, si dhe mënyrën dhe dinamikën e arritjes së përqindjes qëllimore të energjisë elektrike, të prodhuar nga burime përtëritëse të energjisë dhe nga stabilimentet e kombinuara të efikasitetit të lartë, në konsumin e përgjithshëm të energjisë elektrike.”

Neni 34

Në nenin 140 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3) si vijojnë:

“(2) Për marrjen e garancive për prejardhjen e energjisë elektrike nga paragrafi 1 i këtij neni, prodhuesi i energjisë elektrike të prodhuar nga burimet përtëritëse të energjisë dhe nga stabilimentet e kombinuara të efikasitetit të lartë, është i obliguar që të paguajë kompensim për shpenzimet e kryera në procedurën e dhënies së garancive për prejardhjen e energjisë elektrike nga paragrafi (1) i këtij neni, në shumë prej 200 eurosh me kundërvlerë në denarë, sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, në ditën e pagesës.

(3) Kompensimi nga paragrafi (2) i këtij neni, paguhet në llogarinë e Agjencisë për energjetikë të Republikës së Maqedonisë.”

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (4) dhe (5).

Paragrafi (4) i cili bëhet paragraf (6) ndryshon si vijon:

“(6) Statusi i prodhuesit të privilegjuar të energjisë elektrike të prodhuar nga burimet përtëritëse të energjisë dhe nga stabilimentet e kombinuara të efikasitetit të lartë, mund të merret në bazë të aktit të lëshuar nga Agjencia për energjetikë, nëse prodhuesi i energjisë elektrike:

- prodhon energji elektrike nga burime përtëritëse të energjisë dhe nga stabilimente të kombinuara të efikasitetit të lartë,

- është i regjistruar në regjistrin e stabilimenteve që shfrytëzojnë burime përtëritëse të energjisë dhe stabilimente të kombinuara të efikasitetit të lartë për prodhimin e energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë, nga neni 139 paragrafi (2) i këtij ligji,

- e dorëzon dokumentacionin e kompletuar të përcaktuar me aktin nënligjor nga neni 140-a paragrafi (2) të këtij ligji, dhe

- e ka të instaluar fuqinë e stabilimentit në pajtim me aktin nënligjor nga neni 140-a paragrafi (3) i këtij ligji.”

Pas paragrafit (6) shtohen dy paragrafë të rinj (7) dhe (8), si vijojnë:

“(7) Për marrjen e statusit të prodhuesit të privilegjuar nga paragrafi (6) i këtij neni, prodhuesi i energjisë elektrike të prodhuar nga burimet përtëritëse të energjisë dhe nga stabilimentet e kombinuara të efikasitetit të lartë, është i obliguar që të paguajë kompensim për shpenzimet e kryera në procedurën e marrjes së këtij statusi të prodhuesit të privilegjuar nga paragrafi 6 i këtij neni, në shumë prej 100 eurosh me kundërvlerë në denarë, sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, në ditën e pagesës.

(8) Kompensimi nga paragrafi (7) të këtij neni, paguhet në llogarinë e Agjencisë për energjetikë të Republikës së Maqedonisë.”

Paragrafi (5) i cili bëhet paragraf (9) ndryshon si vijon:

“(9) Agjencia për energjetikë e mban regjistrin e prodhuesve të privilegjuar të energjisë elektrike, të prodhuar nga burime përtëritëse të energjisë dhe nga stabilimente të kombinuara të efikasitetit të lartë.”

Neni 35

Pas nenit 140 shtohet neni i ri 140 – a

“Neni 140-a

(1) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, e përcakton mënyrën e lëshimit të garancive për prejardhjen e energjisë elektrike, të prodhuar nga burimet përtëritëse të energjisë dhe nga stabilimentet e kombinuara të efikasitetit të lartë, si dhe përmbajtjen, formën dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të garancive të lëshuara, për prejardhjen e energjisë elektrike të prodhuar nga burimet përtëritëse të energjisë dhe nga stabilimentet e kombinuara të efikasitetit të lartë.

(2) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, e përcakton mënyrën edhe për marrjen e statusit të prodhuesit të privilegjuar të energjisë elektrike, të prodhuar nga burimet përtëritëse të energjisë dhe nga stabilimentet e kombinuara të efikasitetit të lartë, si dhe përmbajtjen, formën dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit për prodhuesit e privilegjuar të energjisë elektrike, të prodhuar nga burimet përtëritëse të energjisë dhe nga stabilimentet e kombinuara të efikasitetit të lartë.

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, më afërsisht e përcakton lartësinë e fuqisë së instaluar të stabilimentit, për marrjen e statusit të prodhuesit të privilegjuar të energjisë elektrike, të prodhuar nga burimet përtëritëse të energjisë dhe nga stabilimentet e kombinuara të efikasitetit të lartë”.

Neni 36

Në nenin 141 paragrafi (3) fjalët: “dokument të lëshuar nga Agjencia për energjetikë e Republikës së Maqedonisë, me të cilin vërtetohet se shfrytëzohen burime përtëritëse të energjisë ose shfrytëzohet stabilimenti i kombinuar i efikasitetit të lartë për prodhimin e energjisë elektrike” zëvendësohen me fjalët: “akt të lëshuar nga Agjencia për energjetikë e Republikës së Maqedonisë, me të cilin merret statusi i prodhuesit të privilegjuar të energjisë elektrike nga burimet përtëritëse të energjisë dhe nga stabilimentet e kombinuara të efikasitetit të lartë”.

Neni 37

Në nenin 153 paragrafi (1) pas pikës 57 shtohet pikë e re 58 si vijon:

“58) kryen veprimtari pa marrjen e licencës paraprakisht (neni 37 paragrafi (1))”

Neni 38

Në nenin 154 pas pikës 2 shtohen dy pikë të reja 3 dhe 4, si vijojnë:

“3) e shkatërro, dëmton, manipulon ose mënjanon aparatit për matje, pronë e operatorit të sistemit të distribuimit,

4) nuk i mundëson qasje personit të autorizuar të operatorit të sistemit të distribuimit, në pronën ose objektin deri te aparatit për matje, për shkak të kontrollit, montimit, mbikëqyrjes, ndryshimit dhe zëvendësimit të aparatit për matje dhe shkyçjes së dërgimit të energjisë elektrike, në rastin kur shfrytëzuesi kryen kundërvajtje nga ky ligj ose nuk e ka kryer pagesën për energjinë elektrike.

Neni 39

Dispozita për formimin e çmimit të përzierjeve të karburanteve të lëngëta me prejardhje nga fosilet, që shfrytëzohen për transport me biokarburante, do të nxirret në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Rregullat e rrjetit dhe teknikat operative, operatorët në veprimtaritë përkatëse energjetike, do t'i miratojnë në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 40

Aktet nënligjore miratimi i të cilave është i përcaktuar me këtë ligj, do të nxirren në afat prej 1 viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 41

Autorizohet Komisioni juridik ligjdhënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekstin e spastruar të Ligjit për energjetikë.

Neni 42

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

2088.

Vrz основа на член 75 ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за експропријација, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2008 година.

Бр. 07-3601/1
26 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА**

Член 1

Во Законот за експропријација (“Службен весник на Република Македонија” број 33/95, 20/98, 40/99, 31/2003, 46/2005 и 10/2008), во членот 2 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Експропријација може да се врши на објекти, постројки и водови за пренос на електрична енергија, односно пренос на природен гас за вршење на дејност од јавен интерес утврден со закон.”

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 2

Во членот 3 по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

“4. За потребите на правни лица кои вршат дејност - пренос на електрична енергија, односно пренос на природен гас.”

Член 3

Членот 19 се менува и гласи:

“Против решението на органот за експропријација може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението до Комисија на Владата на Република Македонија.

Против решението од ставот 1 на овој член може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Тужбата не го одлага извршувањето на второстепеното решение.”

Член 4

Во членот 20 став 1 бројот “15” се заменува со зборот “осум”, а зборот “правосилноста” се заменува со зборот “конечноста”.

Член 5

Во членот 22 ставови 1 и 2 зборот “правосилноста” се заменува со зборот “конечноста”.

Член 6

Во членот 38 став 1 зборот “правосилноста” се заменува со зборот “конечноста”.

Член 7

По донесените првостепени решенија за експропријација пред денот на влегувањето во сила на овој закон, постапката ќе се спроведе според прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR EKSPROPRIJIM**

Neni 1

Në Ligjin për eksproprijim (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 33/95, 20/98, 40/99, 31/2003, 46/2005 dhe 10/2008), në nenin 2 pas paragrafit 1, shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

“Eksproprijim mund të bëhet mbi objekte, impiante dhe instalime për përçimin e energjisë elektrike, përkatësisht përçimin e gazit natyror për kryerjen e veprimtarisë me interes publik të përcaktuar me ligj”.

Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 3 dhe 4.

Neni 2

Në nenin 3, pas pikës 3 shtohet pikë e re 4, si vijon:

“4. Për nevojat e personave juridikë të cilët kryejnë veprimtari-përçim të energjisë elektrike, përkatësisht përçim të gazit natyror.”

Neni 3

Neni 19 ndryshon si vijon:

“Kundër aktvendimit të organit për eksproprijim mund të paraqitet ankesë brenda afatit prej tetë ditësh nga dita e dërgimit të aktvendimit pranë Komisionit të Qeverisë të Republikës së Maqedonisë.

Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të paraqitet padi pranë Gjykatës Administrative brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e dërgimit të aktvendimit.

Padija nuk e shtyn ekzekutimin e aktvendimit të shkallës së dytë.

Neni 4

Në neni 20 paragrafi 1 numri “15” zëvendësohet me fjalën “tetë”, kurse fjala “plotfuqishmërinë” zëvendësohet me fjalët: “formën e prerë të”.

Neni 5

Në nenin 22 paragrafët 1 dhe 2 fjala “plotfuqishmërinë” zëvendësohet me fjalët: “formën e prerë të”.

Neni 6

Në nenin 38 paragrafi 1 fjala “plotfuqishmërinë”, zëvendësohet me fjalët: “formën e prerë të”.

Neni 7

Mbi aktvendimet për eksproprijim të miratuara në shkallë të parë para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, procedura do të zbatohet sipas rregullave që kanë qenë në fuqi deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

2089.

Врз основа на член 75 ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2008 година.

Бр. 07-3614/1
26 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” број 62/2005), во членот 10 зборовите: „во висина од пет месечни просечни плати во Република Македонија” се заменуваат со зборовите: „согласно со Законот за облигационите односи”.

Член 2

Во членот 13 ставот (3) се менува и гласи:

“Работодавачот е должен да го пријави, односно одјави работникот во задолжително социјално осигурување (пензиско и инвалидско, здравствено и осигурување во случај на невработеност), во согласност со посебните прописи, во Агенцијата за вработување на Република Македонија, по електронски пат или непосредно во Агенцијата, во рок од три дена од денот на потпишувањето на договорот за вработување.”

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

“(4) Агенцијата за вработување на Република Македонија, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија се должни да водат и трајно да ја чуваат евиденцијата на пријавите и одјавите во социјално осигурување и на барање на лицето да му издадат податоци за состојбата и промените во врска со социјалното осигурување на работникот.

(5) Агенцијата за вработување на Република Македонија, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, вршат размена на податоците во врска со социјалното осигурување.”

Ставовите (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7), (8) и (9).

Член 3

Во членот 22 став (1) точката 4 се брише, а точката 5 станува точка 4.

Член 4

Членот 46 се менува и гласи:

„(1) Договор за вработување може да се склучи на определено време за вршење на исти работи, со прекин или без прекин до пет години.

(2) Договор за вработување на определено време за замена на привремено отсутен работник може да се склучи до враќање на привремено отсутниот работник.

(3) Работниот однос заснован со договор за вработување на определено време, освен договорот за вработување за вршење на сезонска работа, се трансформира во работен однос на неопределено време, ако работникот продолжи да работи по истекот на рокот од ставот (1) на овој член, под услови и на начин утврдени со закон.”

Член 5

Во членот 76 ставот (2) се брише.

Член 6

Членот 98 се брише.

Член 7

Во членот 102 став (2) зборовите: „во висина од 70% од изгубената заработувачка” се бришат.

Во ставот (5) зборовите: „во износ од најмалку три, а најмногу 12 просечни месечни плати на работникот исплатени во последните 12 месеци” се бришат.

Во ставот (7) зборот „работа” се заменува со зборот „вработување”.

Член 8

Членот 104 се менува и гласи:

„(1) Работодавачот го прекинува договорот за вработување на работникот кога работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж.

(2) Работодавачот, на барање на работникот од ставот (1) на овој член може да му го продолжи договорот за вработување најмногу до 65 години возраст, доколку со закон поинаку не е утврдено.”

Член 9

Во членот 106 став (3) зборот „Недела” се заменува со зборовите: „работа во ден на неделен одмор”.

Член 10

Во членот 117 став (2) по зборот „смени“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 11

Во членот 128 во ставот (4) втората реченица се брише.

Член 12

Во членот 134 ставот (2) се менува и гласи:
„Ден на неделен одмор по правило е недела или друг ден во неделата.“
Ставот 3 се брише.

Член 13

Во членот 137 ставот (1) се менува и гласи:
„Работникот има право на платен годишен одмор од најмалку 20 дена.“

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Годишниот одмор од ставот (1) на овој член со колективен договор или договор за вработување може да се продолжи до 26 работни дена.“

Во ставот (2) кој станува став (3) по зборовите: „повозрасен работник“ се додаваат зборовите: „од членот 179 на овој закон“.

Ставот (3) станува став (4).

Член 14

Во членот 139 по првиот збор „работникот“ се додаваат зборовите: „кој за првпат заснова работен однос“.

Член 15

Во членот 140 став (1) зборовите: „1/12 од годишниот одмор од“ се заменуваат со зборовите: „два дена за“, а точката 3 се брише.

Ставот (2) се брише.

Член 16

Во членот 141 став (4) зборовите: „ако во календарската година, во којашто му бил одреден одморот, работел најмалку шест месеца“ се бришат.

Член 17

Во членот 145 ставот (1) се менува и гласи:
„Ако работодавачот не му овозможил искористување на годишниот одмор, работникот има право на обезштетување за неискористените денови на годишен одмор, во висина на просечната плата на работникот за тие денови.“

Член 18

Во насловот на Главата XIV по зборот „инвалиди“ се додаваат зборовите: „со право на професионална рехабилитација“.

Член 19

Членот 178 се менува и гласи:
„(1) На работникот инвалид на трудот со право на професионална рехабилитација по основ на професионална неспособност за работа, работодавачот е должен да му обезбеди услови за вршење на професионалната рехабилитација и да го распореди на друга работа со полно работно време во согласност со прописите од пензиското и инвалидското осигурување.

(2) На работникот кај кој постои непосредна опасност од настапување на инвалидност, работодавачот е должен да му обезбеди распоредување на друга соодветна работа и надоместок на плата во висина на разликата меѓу платата на која работел работникот пред распоредувањето и платата на новото работно место.

(3) Опасност од настапување на инвалидност во смисла на ставот (2) од овој член постои кога кај работникот поради вршење на одредени работни задачи, ус-

ловите за работа без оглед на мерките што се применуваат или може да се применуваат, влијаат врз здравствената состојба и работната способност на работникот во таа мера што е забележано нарушување на неговата здравствена состојба, поради што е потребно распоредување на друго работно место соодветно на неговото образование и способност заради спречување од настанување на инвалидност.

(4) Постоенето на опасност од настанување на инвалидност со наод, оценка и мислење ја утврдува Комисијата за оценка на работната способност во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.“

Член 20

Во членот 181 став (4) зборот „жалба“ се заменува со „тужба“.

Член 21

Во членот 182 став (1) зборовите: „мировен совет составен од три члена од кои по еден определуваат работодавачот и работникот“ се заменуваат со зборовите: „орган утврден со закон“.

Ставот (2) се брише.

Член 22

Насловот пред членот 183 се менува и гласи: „Мирно решавање на колективните спорови по пат на арбитража“.

Член 23

Во членот 236 став (3) зборовите: „и акт на министерот надлежен за работите од областа на трудот“ се бришат.

Во ставот (5) запирката и зборот „времетраењето“ се бришат.

Член 24

Насловот од Главата 24 - работна книшка, поднасловите и членовите 253, 254 и 255 се бришат.

Член 25

По членот 263 во насловот XXVI КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ зборот „КАЗНЕНИ“ се заменува со зборот „ПРЕКРШОЧНИ“.

Член 26

Членот 264 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на работодавач - правно лице, ако:

1) барателот на вработување или работникот го поставува во нееднаква положба (член 6);

2) не е склучен договор за вработување меѓу работникот и работодавачот, работодавачот не го пријавил работникот во задолжително пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и осигурување во случај на невработеност пред стапувањето на работникот на работа, договорот за вработување не е склучен во писмена форма, не се чува во работните простории на работодавачот каде што работи работникот и не му е врачан примерок од договорот за вработување на работникот (членови 13 и 15);

3) склучи договор за вработување со лице кое не наполнило 15 години возраст и кое нема општа здравствена способност и не ги исполнува пропишаните и договорените услови за вршење на работата определени со закон, колективен договор, акт на работодавачот, односно барани од страна на работодавачот (членови 18 и 19);

4) склучи договор за вработување со странски државјанин кој не ги исполнува условите определени со овој или со друг закон (член 20);

5) објави слободно работно место во спротивност со членовите 23 и 24 на овој закон;

6) работодавачот не ги почитува правата и обврски-те од членовите 25 и 27 на овој закон;

7) не обезбеди услови за безбедност на животот и здравјето на работниците во согласност со прописите за заштита при работата (член 42);

8) не ги штити и почитува личноста, достоинството, приватноста на работникот и не се грижи за заштита на личните податоци на работникот (членови 43 и 44);

9) на работник кој работи со скратено работно време му наложи да работи преку договореното време и ако на инспекторот на трудот не му достави примерок од договорот за вработување за вршење на работа дома (членови 48, 50 и 60);

10) откажувањето на договорот за вработување е извршено спротивно на овој закон (членови од 72 до 105, освен одредбата од членот 100);

11) не исплатил плата, односно најниска плата и не уплатил придонеси од плата (членови од 105 до 114);

12) на работникот му нареди да работи со подолго работно време од работното време определено со закон, не води или неправилно води евиденција на работното време и прекувремената работа (членови 116, 117, 119 и 120);

13) не ги почитува прописите за прераспределбата и прераспоредот на работното време (членови 124 и 125);

14) ноќната работа ја организира спротивно на членовите од 127 до 131 на овој закон;

15) на работникот не му обезбеди пауза за време на работното време, одмор меѓу два последователни работни дена, неделен и годишен одмор во согласност со овој закон и не издаде решение за годишен одмор (членови од 132 до 156);

16) на работничка, на татко, на посвоител на дете и на родител на дете со потешки пречки во развојот не им обезбеди право на посебна заштита согласно со овој закон (членови од 160 до 171);

17) на работници кои сè уште не наполниле 18 години возраст не им обезбеди заштита во согласност со овој закон (членови од 172 до 176);

18) на инвалидите и на повозрасните работници не им обезбеди заштита во согласност со членовите од 177 до 180 на овој закон;

19) работодавачот се обиде да оствари или остварува забранет надзор над синдикатот или здружение на синдикатот (член 195);

20) не издаде потврда со списокот или издаде потврда со список со неточни и нецелосни податоци за членови на синдикатот кои плаќаат членарина;

21) работник кој организирал или учествувал во штрајк, организиран во согласност со закон, го стави во понеповолна положба од другите работници (член 239);

22) вршењето на работа во странство го организира спротивно на овој закон (членови 248 и 249);

23) организира работа на деца, ученици и студенти, спротивно на членот 250 од овој закон и

24) го оневозможува или ќе се обиде да го оневозможи инспекторот на трудот во спроведувањето на надзорот, ако не постапи по решението на инспекторот на трудот за отстранување на повреда на закон или друг пропис или по налогот на инспекторот на трудот за забрана на работа или вршење на дејноста (членови од 256 до 263).

(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок од ставот (1) на овој член на работодавач - физичко лице.

(3) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок од ставот (1) на овој член на директорот, односно друго одговорно лице кај работодавачот."

Член 27

Членот 265 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на самото место за сторен прекршок на работодавач - правно лице, ако:

1) неизбраниот кандидат не го извести, во рок од осум дена по склучувањето на договор за вработување дека не бил избран или на кандидатот не му ги врати документите кои ги доставил како доказ за исполнување на бараните услови за вршење на работата (член 27);

2) склучи договор за вработување на определено време спротивно на членот 46 од овој закон;

3) приправничкиот стаж трае подолго од времето утврдено во членот 57 од овој закон;

4) склучи договор за вработување во кој е договорена пробна работа во траење подолго од со закон дозволеното (член 60);

5) при престанување на работниот однос работодавачот не постапил согласно со членот 63 од овој закон;

6) редовниот и вонредниот отказ на договорот за вработување не биде изречен во писмена форма и содржина и не биде врачен согласно со членовите 70 и 71 од овој закон;

7) тогаш кога е должен ќе одбие да учествува во постапката за мирно решавање на работните спорови (членови 182 и 183) и

8) склучи договор спротивно на членот 252 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе се изрече на самото место за сторен прекршок од ставот (1) на овој член на работодавач - физичко лице.

(3) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече на самото место за сторен прекршок од ставот (1) на овој член на директорот, односно друго одговорно лице кај работодавачот.

(4) Покана за плаќање на глобата од ставовите (1), (2) и (3) на овој член на сторителот на прекршокот ќе му врачи инспекторот на трудот на местото на прекршокот."

Член 28

Во членот 266 став (1) воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 1.200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на синдикатот, односно здружението на синдикатите и работодавачите, ако:"

Член 29

По членот 266 се додава нов член 266-а, кој гласи:

„Член 266-а

(1) Ако инспекторот на трудот утврди дека е сторен прекршок од членовите 264, 265 и 266 на овој закон е должен на сторителот на прекршокот да му предложи постапка за порамнување и посредување согласно со Законот за прекршоците.

(2) За прекршоците од членовите 264, 265 и 266 на овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд."

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Работодавачот е должен во рок од два месеца од влегувањето во сила на овој закон на работникот да му ја врати работничката книшка.

Член 31

Рокот од членот 46 се смета кај договори склучени по влегувањето во сила на овој закон.

Член 32

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за работните односи.

Член 33

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR MARRËDHËNIET E PUNËS

Neni

Në Ligjin për marrëdhëniet e punës ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 62/2005), në nenin 10 fjalët: "në lartësi prej pesë pagash mesatare mujore në Republikën e Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "në pajtim me Ligjin për marrëdhëniet obligative".

Neni 2

Në nenin 13 paragrafi (3) ndryshon si vijon:

"Punëdhënësi është i detyruar ta lajmërojë, përkatësisht ta çajmërojë punëtorin në sigurimin e detyrueshëm social (pensional dhe invalidor, shëndetësor dhe sigurimin në rast të papunësisë), në pajtim me dispozitat e veçanta, në Agjencinë e Punësimi të Republikës së Maqedonisë, në formë elektronike ose drejtpërsëdrejti në Agjenci, në afat prej tri ditësh nga dita e nënshkrimit të marrëveshjes për punësim."

Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5) si vijojnë:

"(4) Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë, Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë dhe Fondi për Sigurim Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë, janë të detyruar të mbajnë dhe në mënyrë të përhershme ta ruajnë evidencën e të lajmëruarve dhe të çajmëruarve në sigurimin social dhe me kërkesën e personit t'i japin të dhëna për gjendjen dhe ndryshimet në lidhje me sigurimin social të punëtorit.

(5) Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë, Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë dhe Fondi për Sigurim Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë, bëjnë shkëmbimin e të dhënave në lidhje me sigurimin social."

Paragrafët (4), (5), (6) dhe (7) bëhen paragrafë (6), (7), (8) dhe (9).

Neni 3

Në nenin 22 paragrafi (1) pika 4 shlyhet, ndërsa pika 5 bëhet pikë 4.

Neni 4

Neni 46 ndryshon si vijon:

"(1) Marrëveshje për punësim mund të lidhet në kohë të caktuar për kryerjen e punëve të njëjta, me ndërprerje ose pa ndërprerje deri në pesë vjet.

(2) Marrëveshja për punësim në kohë të caktuar për zëvendësimin e punëtorit që mungon përkohësisht, mundet të lidhet deri në kthimin e punëtorit që mungon përkohësisht.

(3) Marrëdhënia e punës e themeluar me marrëveshje për punësim në kohë të caktuar, përveç marrëveshjes për punësim për kryerjen e punës sezonale, transformohet në marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar, nëse punëtori vazhdon të punojë pas skadimit të afatit nga paragrafi (1) i këtij neni, nën kushte dhe në mënyrë të përcaktuar me ligj."

Neni 5

Në nenin 76 paragrafi (2) shlyhet.

Neni 6

Neni 98 fshihet.

Neni 7

Në nenin 102 paragrafin (2) fjalët: "në lartësi prej 70% nga fitimi i humbur" fshihen.

Në paragrafin (5) fjalët: "në shumë prej së paku tri, e më së shumti 12 rroga mesatare të punëtorit të paguara në 12 muajt e fundit" shlyhen.

Në paragrafin (7) fjala "punë" zëvendësohet me fjalët "punësim".

Neni 8

Neni 104 ndryshon si vijon:

"(1) Punëdhënësi ia ndërpret marrëveshjen për punësim punëtorit kur punëtori do të mbushë moshën 64 vjeçe dhe 15 vjet stazh pensional.

(2) Punëdhënësi, me kërkesën e punëtorit nga paragrafi (1) mund t'ia vazhdojë marrëveshjen për punësim më së shumti deri në moshën 65 vjeçe, nëse me ligj nuk është rregulluar ndryshe."

Neni 9

Në nenin 106 paragrafi (3) fjala "E diel" zëvendësohet me fjalët: "punë në ditën e pushimit javor".

Neni 10

Në paragrafin 117 paragrafi (2) pas fjalës "turne", vendoset pikë dhe fjalët deri në fundin e fjalisë shlyhen.

Neni 11

Në nenin 128 në paragrafin (4) fjalia e dytë shlyhet.

Neni 12

Në nenin 134 paragrafi (2) ndryshon si vijon:

"Ditë e pushimit javor sipas rregullit është dita e diel ose ditë tjetër gjatë javës".

Paragrafi 3 fshihet.

Neni 13

Neni 137 paragrafi (1) ndryshon si vijon:

"Punëtori ka të drejtë për pushim të paguar vjetor së paku 20 ditë."

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Pushimi vjetor nga paragrafi 1 i këtij neni me marrëveshje kolektive ose me marrëveshje për punësim mund të vazhdohet deri në 26 ditë pune."

Në paragrafin (2) që bëhet paragraf (3) dhe pas fjalëve: "punëtor më i moshuar" shtohen fjalët: "nga neni 179 i këtij ligji".

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).

Neni 14

Në nenin 139 pas fjalës së parë "punëtori" shtohen fjalët: "i cili për herë të parë themelon marrëdhënie pune".

Neni 15

Në nenin 140 paragrafi (1) fjalët: "1/12 e pushimit vjetor nga" zëvendësohet me "dy ditë për", ndërsa pika (3) shlyhet.

Paragrafi (2) shlyhet.

Neni 16

Në nenin 141 paragrafi (4) fjalët: "nëse në vitin kalendarik, në të cilin i është caktuar pushimi, ka punuar së paku gjashtë muaj", shlyhen.

Neni 17

Në nenin 145 paragrafi (1) ndryshon si vijon:

"Nëse punëdhënësi nuk ia ka mundësuar shfrytëzimin e pushimit vjetor, punëtori ka të drejtë për dëmshpërblim për ditët e pashfrytëzuara të pushimit vjetor, në lartësi të rrogës mesatare të punëtorit për ato ditë."

Neni 18

Në titullin e kreut XIV pas fjalës "invalidë" shtohen fjalët: "me të drejtë të rehabilitimit profesional".

Neni 19

Neni 178 ndryshon si vijon:

"(1) Punëtorit invalid të punës me të drejtë të rehabilitimit profesional në bazë të paaftësisë profesionale për punë, punëdhënësi është i detyruar t'i ofrojë kushte për kryerjen e rehabilitimit profesional dhe ta sistemojë në punë tjetër me orar të plotë pune në pajtim me dispozitat e sigurimit pensional dhe invalidor.

(2) Punëtorit te i cili ekziston rrezik i drejtpërdrejtë nga paraqitja e invaliditetit, punëdhënësi është i detyruar t'i sigurojë sistemin në punë tjetër përkatëse dhe kompensim të rrogës në lartësi e dallimin ndërmjet rrogës në të cilën ka punuar punëtori para sistemimit dhe rrogës në vendin e ri të punës.

(3) Rrezik nga paraqitja e invaliditetit në kuptimin e paragrafit 2 të këtij neni ekziston kur punëtori për shkak të kryerjes së detyrave të caktuara të punës, kushtet për punë pa marrë parasysh masat që aplikohen ose mund të aplikohen, ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe aftësinë e punës së punëtorit në atë masë që është vërejtur çrregullim i gjendjes së tij shëndetësore, për çka nevojitet sistemimi në vend tjetër të punës që përkon me arsimin dhe aftësinë e tij për shkak të pengimit të paraqitjes së invaliditetit.

(4) Ekzistimin e rrezikut nga paraqitja e invaliditetit me ekspertizë, vlerësim dhe mendim e përcakton Komisioni për vlerësimin e aftësisë për punë në Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë."

Neni 20

Në nenin 181 paragrafi (4) fjala "ankesë" zëvendësohet me fjalën "padi".

Neni 21

Në nenin 182 paragrafi (1) fjalët: "këshilli i pajtimit i përbërë nga tre anëtarë prej të cilëve njërin caktojnë punëdhënësi dhe punëtori" zëvendësohen me fjalët: "organ i përcaktuar me ligj".

Paragrafi (2) fshihet.

Neni 22

Titulli para nenit 183 ndryshohet si vijon: "Zgjidhje të qetë të kontesteve kolektive me arbitrim".

Neni 23

Në nenin 236 paragrafi (3) fjalët: "dhe akti i ministrit kompetent për punët nga sfera e punës" shlyhen.

Në paragrafin (5) presja dhe fjala "kohëzgjatja" shlyhen.

Neni 24

Titulli nga Kreu 24 - librezë pune, nëntitujt dhe nenet 253, 254 dhe 255 shlyhen.

Neni 25

Pas nenit 263 në titullin e XXVI. DISPOZITA NDËSHKUESE fjala "NDËSHKIMORE" zëvendësohet me fjalën "PËR KUNDËRVAJTJE".

Neni 26

Neni 264 ndryshon si vijon:

"(1) Gjobjë në shumë prej 8.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kryerjen e kundërvajtjes punëdhënësit - person juridik, nëse:

1) kërkuesin e punësimit ose punëtorin e vë në gjendje të palakmueshme (neni 6);

2) nuk është lidhur marrëveshje për punësim ndërmjet punëtorit dhe punëdhënësit, punëdhënësi nuk e ka paraqitur punëtorin në sigurim të detyrueshëm pensional dhe invalidor, sigurim shëndetësor dhe sigurim në raste të papunësisë para fillimit të punëtorit me punë, marrëveshja për punësim nuk është lidhur në formë të shkruar, nuk ruhet në lokalet e punës së punëdhënësit ku punon punëtori dhe punëtorit nuk i është dorëzuar ekzemplar nga marrëveshja për punësim (nenet 13 dhe 15);

3) lidh marrëveshje për punësim me person i cili nuk i ka mbushur 15 vjet dhe i cili nuk ka aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe nuk i plotëson kushtet e përcaktuara dhe të kontraktuara për kryerjen e punës, të përcaktuara me ligj, marrëveshjen kolektive, aktin e punëdhënësit, përkatësisht të kërkua nga punëdhënësi (nenet 18 dhe 19);

4) lidh marrëveshje për punësim me shtetas të huaj i cili nuk i plotëson kushtet e përcaktuara me këtë ligj apo ligj tjetër (neni 20);

5) shpall vend të lirë pune në kundërshtim me nenet 23 dhe 24 të këtij ligji;

6) punëdhënësi nuk i respekton të drejtat dhe detyrimet nga nenet 25 dhe 27 të këtij ligji;

7) nuk siguron kushte për siguri të jetës dhe shëndetit të punëtorëve në pajtim me dispozitat për mbrojtje gjatë punës (neni 42);

8) nuk e mbron dhe respekton personalitetin, dinjitetin, privatësinë e punëtorit dhe nuk kujdeset për mbrojtjen e të dhënave personale të punëtorit (nenet 43 dhe 44);

9) punëtori i cili punon me orar të shkurtuar pune i urdhëron të punojë jashtë orarit me marrëveshje dhe nëse inspektorit të punës nuk i paraqet ekzemplar të marrëveshjes për kryerjen e punës në shtëpi (nenet 48, 50 dhe 60);

10) shkëputja e marrëveshjes për punësim është bërë në kundërshtim me këtë ligj (nenet prej 72 deri në 105, përveç dispozitës nga neni 100);

11) nuk ka paguar rrogë, përkatësisht rrogë më të ulët dhe nuk i ka paguar kontributet e rrogës (nenet prej 105 deri në 114);

12) punëtorit i urdhëron të punojë me orar më të gjatë pune se orari i punës së përcaktuar me ligj, nuk mban ose në mënyrë të parregullt mban evidencë për orarin e punës dhe për punën jashtë orarit të punës (nenet 116, 117, 119 dhe 120);

13) nuk i respekton dispozitat për sistemimit dhe ndërrimit të orarit të punës (nenet 124 dhe 125);

14) punën e natës e organizon në kundërshtim të neneve prej 127 deri në 131 të këtij ligji;

15) punëtorit nuk i siguron pauzë gjatë orarit të punës, pushim ndërmjet dy ditësh pune njëra pas tjetrës, pushim javor dhe vjetor në pajtim me këtë ligj dhe nuk lëshon aktvendim për pushim vjetor (nenet prej 132 deri në 156);

16) punëtores, prindit, adoptuesit të fëmijës dhe prindit të fëmijës me të meta më të rënda në zhvillim nuk u siguron të drejtë për mbrojtje të veçantë në pajtim me këtë ligj (nenet prej 160 deri në 171);

17) punëtorëve të cilët ende nuk i kanë mbushur 18 vjet nuk u siguron mbrojtje në pajtim me këtë ligj (nenet 172 deri në 176);

18) invalidëve dhe punëtorëve më të moshuar nuk u siguron mbrojtje në pajtim me nenet prej 177 deri në 180 të këtij ligji;

19) punëdhënësi tenton të realizojë ose realizon mbikëqyrje të ndaluar mbi sindikatën ose bashkimin e sindikatës (neni 195);

20) nuk lëshon vërtetim për listën ose lëshon vërtetim me listë me të dhëna të pasakta dhe jo të plota për anëtarët e sindikatës të cilët paguajnë anëtarësi;

21) punëtorin i cili organizon ose ka marrë pjesë në grevë, të organizuar në pajtim me ligjin, e vë në situatë të pavolitshme se punëtorët tjerë (neni 239);

22) kryerjen e punës jashtë vendit e organizon në kundërshtim me këtë ligj (nenet 248 dhe 249);

23) organizon punë fëmijëve, nxënësve dhe studentëve, në kundërshtim me nenin 250 të këtij ligji dhe

24) e pengon ose tenton ta pengojë inspektorin e punës në zbatimin e mbikëqyrjes, nëse nuk vepron sipas aktvendimit të inspektorit të punës për mënjanimin e cenimit të ligjit ose të dispozitës tjetër me urdhëresën e inspektorit të punës për ndalesën e punës ose kryerjen e veprimtarisë (nenet 256 dhe 263).

(2) Gjobjë në shumë prej 5.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje të kryer nga paragrafi 1 i këtij neni edhe punëdhënësi - person fizik.

(3) Gjobjë në shumë prej 1.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni drejtorit, përkatësisht personit tjetër përgjegjës të punëdhënësi."

Neni 27

Neni 265 ndryshon si vijon:

"(1) Gjобë në shumë prej 1.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet në vendngjarje për kundërvajtje të kryer punëdhënësit - person juridik, nëse:

1) kandidatit e pazgjedhur nuk e njofton, në afat prej tetë ditësh pas lidhjes së marrëveshjes për punësim se nuk është zgjedhur ose kandidatit nuk ia kthen dokumentet të cilët i ka dorëzuar si dëshmi për plotësimin e kushteve të kërkuara për kryerjen e punës (neni 27);

2) lidh marrëveshje për punësim në kohë të caktuar në kundërshtim me nenin 46 të këtij ligji;

3) stazhi i praktikantit zgjat më shumë se koha e përcaktuar në nenin 57 të këtij ligji;

4) lidh marrëveshje për punësim në të cilën është бërë marrëveshje për punë provuese në kohëzgjatje më shumë se lejohet me ligj (neni 60);

5) gjatë pushimit të marrëdhënies së punës punëdhënësi nuk vepron në pajtim me nenin 63 të këtij ligji;

6) shkëputja e rregullt ose e çrregullt e marrëveshjes për punësim nuk kumtohet në formë dhe me përmbajtje të shkruar dhe nuk dorëzohet në pajtim me nenet 70 dhe 71 të këtij ligji;

7) atëherë kur është i detyruar refuzon të marrë pjesë në procedurën për zgjidhjen e qetë të kontestëve të punës (nenet 182 dhe 183) dhe

8) lidh marrëveshje në kundërshtim me nenin 252 të këtij ligji.

(2) Gjобë në shumë prej 800 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet në vendngjarje për kundërvajtje të kryer nga paragrafi (1) i këtij neni punëdhënësit - person fizik.

(3) Gjобë në shumë prej 600 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet në vendngjarje për kundërvajtje të kryer nga paragrafi (1) i këtij neni drejtorit, përkatësisht personit tjetër përgjegjës te punëdhënësi."

(4) Ftesë për pagimin e gjobës nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni kryerësit të kundërvajtjes do t'i dorëzojë inspektori i punës në vendngjarjen e kundërvajtjes."

Neni 28

Në nenin 266 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si vijon:

"Gjобë në shumë prej 1.200 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kryerjen e kundërvajtjes sindikatës, përkatësisht bashkimit të sindikatave dhe punëdhënëseve, nëse:"

Neni 29

Pas nenit 266 shtohet nen i ri 266-a, si vijon:

"Neni 266-a

(1) Nëse inspektori i punës vërteton se është kryer kundërvajtje nga nenet 264, 265 dhe 266 të këtij ligji, është i detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojë procedurë për barazim dhe ndërmjetësim në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.

(2) Për kundërvajtjet nga neni 264, 265 dhe 266 të këtij ligji, procedurë për kundërvajtje mban edhe sanksion për kundërvajtje kumton gjykata kompetente."

DISPOZITAT KALIMTARE

Neni 30

Punëdhënësi është i detyruar që në afat prej dy muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji punëtorit t'ia kthejë librezën e punës.

Neni 31

Afati nga neni 46 llogaritet te marrëveshjet e lidhura pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 32

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjdhënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekstin e spastruar të Ligjit për marrëdhëniet e punës.

Neni 33

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2090.

Врз основа на член 75 ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЛОБИРАЊЕ**

Се прогласува Законот за лобирање, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2008 година.

Бр. 07-3628/1
27 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ЛОБИРАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со овој закон се уредуваат начелата на лобирање, условите за стекнување својство на лобист, регистрањето на лобистите, водењето на Регистарот на лобисти, правата и должностите на лобистите, активностите кои не се сметаат за лобирање, надзорот над лобирањето и мерките што можат да му се изречат на лобистот заради непочитување на одредбите од овој закон.

(2) Овој закон се однесува на лобирањето кај законодавната и извршната власт на централно ниво, како и кај советот и градоначалникот на локално ниво.

(3) Страните вклучени во лобирањето ќе ги почитуваат начелата и правилата утврдени со овој закон.

Член 2

(1) Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

- "лобирање" е активност насочена кон законодавната и извршната власт на централно ниво, како и кон локалната власт, заради остварување определени интереси во процесот на донесување закони и други прописи,

- "лобист" е физичко лице кое врши лобирање за соодветен паричен надоместок, регистрирано за вршење на лобирање согласно со овој закон, или е вработено во правно лице кое е регистрирано за вршење на лобирање со кое е склучен договор за лобирање и

- "нарачател на лобирање" е заинтересирано физичко или правно лице кое има интерес од лобирањето пред законодавната, извршната и локалната власт.

II. НАЧЕЛА НА ЛОБИРАЊЕТО

Член 3

(1) Лобирањето се спроведува доброволно, врз основа на писмен договор меѓу лобистот, односно правното лице кај кое е вработен лобистот и нарачателот на лобирањето, како страни во лобирањето.

(2) Нарачателот на лобирањето му издава на лобистот полномошно, со кое лобистот се претставува пред органите кај кои лобира.

(3) Во договорот од ставот (1) на овој член се утврдуваат условите под кои се спроведува лобирањето, во согласност со овој закон, како и надоместокот за лобирањето.

Член 4

Лобистот постапува совесно и одговорно, согласно со овој закон и во рамките на договорот од членот 3 на овој закон.

Член 5

Информациите кои лобистот ги добил од нарачателот на лобирањето или пак сам дошол до нив се доверливи, освен ако страните на лобирањето поинаку не определат во договорот од членот 3 на овој закон.

Член 6

Лобирањето е транспарентно и во секое време нарачателот на лобирањето, како страна во лобирањето, има право на увид во активностите на лобистот, како и во работите кои се од значење за лобирањето.

III. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СВОЈСТВО НА ЛОБИСТ

Член 7

(1) Лобист може да биде домашно физичко лице кое ги исполнува условите утврдени со овој закон и кое е запишано во Регистарот или е вработено во правно лице со кое е склучен договор за лобирање.

(2) Лобистот мора да ги исполнува следниве услови:

- да има високо образование од областа за која лобира,

- да е деловно способен и

- да не е казнет, односно да не му е изречена прекршочна санкција за забрана за вршење професија или дејност во областа за која треба да лобира.

(3) Правното лице со кое е склучен договорот за лобирање мора да ги исполнува следниве услови:

- да е регистрирано во Централниот регистар и

- да има регистрирано и дејност за лобирање.

(4) Во Република Македонија лобирање може да врши и лице кое не е државјанин на Република Македонија, под услов да е регистриран за лобист согласно со овој закон.

Член 8

(1) Избраните и именуваните лица, кои професионално вршат функции утврдени со закон во законодавната, извршната и локалната власт, не смеат да вршат лобирање додека им трае мандатот.

(2) Лицата од ставот (1) на овој член не можат да вршат лобирање и по завршувањето на нивната функција, сè додека примаат плата во согласност со закон.

(3) Лицата од ставот (1) на овој член можат да вршат лобирање по истекот на една година од денот на престанокот на правото од ставот (2) на овој член.

Член 9

(1) Одговорно лице во јавно претпријатие или јавна установа формирани од законодавната, извршната или локалната власт и одговорно лице во организација со јавни овластувања не може да врши лобирање додека им трае мандатот.

(2) Лицата од ставот (1) на овој член не можат да вршат лобирање пред истекот на шест месеца од денот на завршувањето на мандатот.

(3) Вработените лица во органите на законодавната, извршната и локалната власт не можат да вршат лобирање додека се вработени во тие органи.

(4) Лицата од ставот (2) на овој член не можат да вршат лобирање пред истекот на шест месеца од денот на престанокот на вработувањето.

IV. РЕГИСТИРАЊЕ НА ЛОБИСТИТЕ

Член 10

(1) Регистарот на лобисти (во натамошниот текст: Регистарот), го води генералниот секретар на Собранието на Република Македонија.

(2) Регистарот е јавен.

(3) Формата и содржината на образецот за запишување во Регистарот и начинот на неговото водење го пропишува министерот за правда.

Член 11

(1) Во Регистарот се запишуваат следниве податоци за лобистот:

- име и презиме, ЕМБГ и адресата на живеење и

- името и седиштето на правното лице во кое лобистот е вработен.

(2) Регистрацијата на лобистот е за време од една година, со можност за нејзино продолжување.

(3) Лобистот може да побара пред истекот на регистрацијата од ставот (2) на овој член да биде избришан од Регистарот.

(4) Лобистот е должен во рок од пет работни дена да ја пријави секоја промена во податоците од ставот (1) на овој член.

Член 12

(1) Пријавата за упис во Регистарот покрај податоците од членот 11 став (1) на овој закон, мора да содржи и потврда од регистрацијата на правното лице во кое лобистот е вработен или е регистриран како трговец поединец.

(2) Формата и содржината на образецот на пријавата за запишување, пререгистрација и бришење од Регистарот го пропишува министерот за правда.

Член 13

(1) Генералниот секретар на Собранието на Република Македонија издава потврда за регистрација, пререгистрација или бришење од Регистарот во рок од осум дена од денот на поднесувањето на образецот од членот 12 став (2) на овој закон.

(2) По запишувањето во Регистарот на лобистот му се издава легитимација.

(3) Ако лобистот е избришан од Регистарот, без оглед на причината за бришење е должен, во рок од три работни дена, да ја врати легитимацијата.

(4) Формата и содржината на легитимацијата која се издава на лобистот, како и начинот на нејзиното издавање го пропишува министерот за правда.

Член 14

(1) Ако пријавата за упис не ги содржи податоците пропишани во образецот на пријавата, генералниот секретар на Собранието на Република Македонија ќе го повика барателот за упис во рок од три дена да ги отстрани недостатоците во пријавата.

(2) Ако барателот постапи согласно со ставот (1) од овој член ќе биде запишан во Регистарот и ќе му се издаде легитимација.

(3) Ако барателот не постапи согласно со ставот (1) од овој член, генералниот секретар на Собранието на Република Македонија ќе донесе решение со кое ќе го отфрли доставеното барање за упис во Регистарот.

(4) Против решението од ставот (3) на овој член кое е конечно барателот има право да поведе управен спор пред надлежниот суд.

V. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЛОБИСТОТ

Член 15

(1) Лобистот има право од органите кај кои лобира да добива информации и документи поврзани со предметот на лобирање на начин, во постапка, како и во обем предвидени во согласност со Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

(2) Лобистот може да оствари непосредни средби и состаноци со функционерите на органите на законодавната и извршната власт, како и со функционерите на локалната власт, во согласност со правилата за работа на тие органи.

Член 16

(1) Лобистот е должен на средбите од членот 15 став (2) на овој закон на функционерот да му ги изнесе податоците важни за лобирањето, а особено за кого лобира и која е целта и намерата на лобирањето.

(2) Лобистот е должен сите остварени средби со функционери од законодавната, извршната и локалната власт да ги презентира во извештајот од членот 22 на овој закон.

Член 17

(1) Лобистот може да бара да ги претстави своите ставови и мислења за предметот за кој лобира во работните тела на законодавната и извршната власт на централно ниво, како и пред работните тела кај органите на локалната власт кај кои лобира.

(2) Работните тела на законодавната и извршната власт на централно ниво и работните тела на органите на локалната власт, можат по своја иницијатива да го поканат лобистот да го изнесе своето мислење во врска со предметот на лобирање.

Член 18

(1) Лобистот е должен на функционерот, претставник на законодавната или извршната власт на централно ниво, како и на функционерот, претставник на локалната власт, да му достави точни податоци.

(2) Барањето на лобистот за средба со функционер од законодавната, извршната или локалната власт може да биде одбиено со образложение.

Член 19

(1) Лобистот може да организира и да учествува во јавни дебати, што се однесуваат на предметот за кој лобира.

(2) Лобистот може во средствата за јавно информирање да дава изјави и да објавува прилози за предметот за кој лобира.

Член 20

При лобирањето лобистот е должен да се однесува во согласност со прописите кои се однесуваат на спречувањето на судирот на интереси и за спречување на корупцијата.

Член 21

Регистрираниот лобист е должен до генералниот секретар на Собранието на Република Македонија и до Државната комисија за спречување на корупцијата да достави писмен извештај за својата работа и тоа најдоцна до 31 јануари во тековната година, за претходната година или најдоцна 30 дена од денот на бришењето од Регистарот без оглед на причините за бришење.

Член 22

Извештајот од членот 21 на овој закон содржи:
- податок/потврда дека е регистриран како лобист согласно со овој закон,
- податоци за кого, за што и кога лобирал,

- податоци кај кого и преку кои активности лобирал и
- податоци за финансиските средства што ги добил за извршеното лобирање.

VI. АКТИВНОСТИ ШТО НЕ СЕ СМЕТААТ ЗА ЛОБИРАЊЕ

Член 23

(1) За лобирање, во смисла на овој закон, нема да се сметаат активностите на лицата кои се повикани да учествуваат во процесот на подготвувањето, односно објаснувањето/имплементацијата на закони или други прописи од страна на законодавната, извршната или локалната власт без оглед дали таа своја активност ја вршат со или без надоместок.

(2) За лобирање нема да се сметаат и активностите во смисла на ставот (1) од овој член што ги преземаат и правни лица (агенции, институции, здруженија на граѓани од разни области), без оглед дали за таа своја активност примаат надоместок.

(3) Активностите на здруженијата на граѓани согласно со ставот (1) на овој член, кога се однесуваат на застапување на интересите на своите членови или на определени целни групи ако ги вршат без надоместок нема да се сметаат за лобирање согласно со овој закон.

VII. НАДЗОР НАД ЛОБИРАЊЕТО

Член 24

(1) Надзорот над лобирањето го врши Државната комисија за спречување на корупцијата.

(2) Функционерот е должен да поднесе пријава до Државната комисија за спречување на корупцијата ако лобистот се однесува спротивно на овој или друг закон.

(3) Државната комисија за спречување на корупцијата пријавата од ставот (1) на овој член ја доставува до лобистот на кој се однесува за да даде одговор на наводите во неа, како и до правното лице кај кое е вработен лобистот.

(4) Одговорот од ставот (3) на овој член лобистот и правното лице кај кое е вработен лобистот го даваат во рок од пет работни дена.

(5) Ако по проверката на наводите во пријавата од ставот (2) на овој член, се утврди дека тие се точни, на лобистот и правното лице кај кое е вработен лобистот може да им се изрече една од мерките утврдени во членот 25 од овој закон.

VIII. ВИДОВИ НА МЕРКИ

Член 25

(1) Државната комисија за спречување на корупцијата на лобистот ќе му изрече мерка опомена, ако лобистот не постапи согласно со членот 21 од овој закон, или ако се исполнат условите од членот 24 став (5) на овој закон и за тоа ќе го извести генералниот секретар на Собранието на Република Македонија и правното лице од членот 8 став (3) на овој закон.

(2) Државната комисија за спречување на корупцијата ќе поднесе иницијатива до генералниот секретар на Собранието на Република Македонија за бришење на лобистот од Регистарот ако на лобистот му е изречена мерката опомена двапати едноподо друго во периодот додека е во сила договорот од членот 3 на овој закон.

(3) Генералниот секретар на Собранието на Република Македонија е должен да постапи по иницијативата од ставот (2) на овој член.

Член 26

(1) Државната комисија за спречување на корупцијата на правното лице каде што е вработен лобистот на кого му е изречена мерката од членот 25 став (1) на овој закон, ќе му изрече мерка опомена.

(2) Државната комисија за спречување на корупцијата за правното лице ќе поднесе иницијатива до Централниот регистар за бришење на дејноста лобирање ако на лобистот кој е вработен во правното лице му е изречена мерката од членот 25 став (2) на овој закон.

(3) Државната комисија за спречување на корупцијата доставува известување до генералниот секретар на Собранието на Република Македонија за постапката од ставот (2) на овој член.

Член 27

Против одлуката со која на лобистот и на правното лице каде што е вработен лобистот им се изрекува една од мерките утврдени во членовите 25 и 26 од овој закон, можат да поведат постапка пред надлежен суд, во согласност со закон.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Подзаконските акти утврдени со овој закон, ќе се донесат во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

LI G J PËR LOBIM

I. DISPOZITAT E PËR GJITHSHME

Neni 1

(1) Me këtë ligj rregullohen parimet e lobimit, kushtet për marrjen e cilësisë së lobistit, regjistrimi i lobistëve, mbajtja e Regjistrit të lobistëve, të drejtat dhe obligimet e lobistëve, aktivitetet të cilat nuk konsiderohen për lobim, mbikëqyrja e lobimit dhe masat që mund t'i kumtohen lobistit për shkak të mosrespektimit të dispozitave të këtij ligji.

(2) Ky ligj ka të bëjë me lobimin te pushteti ligjvënës dhe ekzekutiv në nivel qendror, si dhe te këshilli dhe kryetari i komunës në nivel lokal.

(3) Palët e inkuadruar në lobim do t'i respektojnë parimet dhe rregullat e përcaktuara me këtë ligj.

Neni 2

(1) Disa terme të veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë kuptim si vijon:

- “lobim” është aktiviteti i orientuar ndaj pushtetit ligjvënës dhe ekzekutiv në nivel qendror, si dhe ndaj pushtetit lokal, për shkak të realizimit të interesave të caktuara në procesin e miratimit të ligjeve dhe dispozitave tjera,

- “lobist” është personi fizik i cili bën lobim për kompensim adekuat në para, i regjistruar për kryerjen e lobimit në pajtim me këtë ligj, ose është i punësuar në personin juridik që është regjistruar për kryerjen e lobimit me të cilin ka lidhur marrëveshje për lobim dhe

- “porositës i lobimit” është personi i interesuar fizik ose juridik i cili ka interes lobimi ndaj pushtetit ligjvënës, ekzekutiv dhe pushtetit lokal.

II. PARIMET E LOBIMIT

Neni 3

(1) Lobimi realizohet në mënyrë vullnetare, në bazë të marrëveshjes me shkrim ndërmjet lobistit, respektivisht personit juridik te i cili është punësuar lobisti dhe porositësit të lobimit, si palë në lobim.

(2) Porositësi i lobimit i jep lobistit autorizim, me të cilin lobisti prezantohet para organeve te të cilat lobon.

(3) Në marrëveshjen nga paragrafi (1) të këtij neni përcaktohen kushtet në të cilat realizohet lobimi, në pajtim me këtë ligj, si dhe kompensimi për lobim.

Neni 4

Lobisti vepron me ndërgjegje dhe me përgjegjësi, në pajtim me këtë ligj dhe në suazat e marrëveshjes nga neni 3 i këtij ligji.

Neni 5

Informatat të cilat lobisti i ka marrë nga porositësi i lobimit ose vetë ka ardhur te ato janë të besueshme, përveç nëse palët e lobimit nuk e përcaktojnë ndryshe në marrëveshjen nga neni 3 i këtij ligji.

Neni 6

Lobimi është transparent dhe në çdo kohë porositësi i lobimit, si palë në lobim, ka të drejtë shikimi në aktivitetet e lobistit, si dhe në punët që janë të rëndësishme për lobimin.

III. KUSHTET PËR MARRJEN E CILËSISË SË LOBISTIT

Neni 7

(1) Lobist mund të jetë person fizik nga vendi, i cili i plotëson kushtet e përcaktuara me këtë ligj dhe i cili është regjistruar në Regjistër ose është i punësuar në personin juridik me të cilin ka lidhur marrëveshje për lobim.

(2) Lobisti detyrimisht duhet t'i plotësojë kushtet në vijim:

- të ketë arsim të lartë nga sfera për të cilën lobon,
- të jetë i aftë për punë dhe

- të mos jetë i dënuar respektivisht të mos i jetë kumtuar sanksion për kundërvajtje ndalim për ushtrimin e profesionit ose të veprimtarisë në sferën për të cilën duhet të llobojë.

(3) Personi juridik me të cilin është lidhur marrëveshje për lobim detyrimisht duhet t'i plotësojë kushtet si vijon:

- të jetë i regjistruar në Regjistrin qendror dhe
- të ketë regjistruar edhe veprimtari për lobim.

(4) Në Republikën e Maqedonisë lobim mund të bëjë edhe personi i cili nuk është shtetas i Republikës së Maqedonisë, me kusht të jetë i regjistruar për lobim në pajtim me këtë ligj.

Neni 8

(1) Personat e zgjedhur dhe të emëruar, të cilët profesionalisht ushtrojnë funksione të përcaktuara me ligj në pushtetin ligjvënës, ekzekutiv dhe lokal, nuk guxojnë të bëjnë lobim deri sa u zgjat mandati.

(2) Personat nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk mund të bëjnë lobim edhe pas mbarimit të funksionit të tyre, deri sa marrin rrogë në pajtim me ligjin

(3) Personat nga paragrafi (1) i këtij neni mund të bëjnë lobim pasi të kalojë një viti nga dita e pushimit të së drejtës nga paragrafi (2) i këtij neni.

Neni 9

(1) Personi përgjegjës në ndërmarrje ose në institucionin publik të formuara nga pushteti ligjvënës, ekzekutiv ose lokal dhe personi përgjegjës në organizatën me autorizime publike nuk mund të bëjnë lobim deri sa u zgjat mandati.

(2) Personat nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mund të bëjnë lobim para se të kalojnë gjashtë muaj nga dita e mbarimit të mandatit.

(3) Personat e punësuar në organet e pushtetit ligjvënës, ekzekutiv dhe lokal nuk mund të bëjnë lobim deri sa janë të punësuar në ato organe.

(4) Personat nga paragrafi (2) i këtij neni, nuk mund të bëjnë lobim para se të kalojnë gjashtë muaj nga dita e pushimit të punësimit.

IV. REGJISTRIMI I LOBISTËVE

Neni 10

(1) Regjistrin e lobistëve (në tekstin e mëtejshëm: Regjistri), e mban Sekretari i përgjithshëm i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

(2) Regjistri është publik.

(3) Formën dhe përmbajtjen e formularit për regjistrim në Regjistrin dhe mënyrën e mbajtjes së tij e përcakton ministri i Drejtësisë.

Neni 11

(1) Në Regjistër regjistrohen të dhënat e lobistit si vijon:

- emri dhe mbiemri, NUAQ dhe adresa e banimit dhe
- emri dhe selia e personit juridik në të cilin lobisti është i punësuar.

(2) Regjistrimi i lobistit është në një kohë prej një viti, me mundësi për vazhdimin e tij.

(3) Lobisti mund të kërkojë që para skadimit të regjistrimit nga paragrafi (2) i këtij neni të fshihet nga Regjistri.

(4) Lobisti është i detyruar që në afat prej pesë ditësh pune ta paraqesë çdo ndryshim në të dhënat nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 12

(1) Fletëparaqitja për regjistrim në Regjistër përveç të dhënave nga neni 11 paragrafi (1) i këtij ligji, detyrimisht duhet të përmbajë edhe vërtetimin nga regjistrimi i personit juridik në të cilin lobisti është i punësuar ose është i regjistruar si tregtar individ.

(2) Formën dhe përmbajtjen e formularit për regjistrim, reregjistrim dhe fshirjen nga Regjistri e përcakton ministri i Drejtësisë.

Neni 13

(1) Sekretari i përgjithshëm i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë jep vërtetim për regjistrim, reregjistrim ose fshirje nga Regjistri në afat prej tetë ditësh nga dita e dorëzimit të formularit nga neni 12 paragrafi (2) i këtij ligji.

(2) Pas regjistrimit në Regjistër, lobistit i jepet legjitimacion.

(3) Nëse lobisti është fshirë nga Regjistri, pa marrë parasysh shkakun e fshirjes, është i detyruar që në afat prej tre ditësh pune ta kthejë legjitimacionin.

(4) Formën dhe përmbajtjen e legjitimacionit që i jepet lobistit si dhe mënyrën e dhënies së saj e përcakton ministri i Drejtësisë.

Neni 14

(1) Nëse fletëparaqitja për regjistrim nuk i përmban të dhënat e përcaktuara në formularin e fletëparaqitjes, Sekretari i përgjithshëm i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë do ta thërrasë kërkuesin për regjistrim që në afat prej tri ditësh t'i mënjanojë mangësitë në fletëparaqitje.

(2) Nëse kërkuesi vepron në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, do të regjistrohet në Regjistër dhe do t'i jepet legjitimacion.

(3) Nëse kërkuesi nuk vepron në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, Sekretari i përgjithshëm i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë do të miratojë aktvendim me të cilin do ta hedhë poshtë kërkesën e dorëzuar për regjistrim në Regjistër.

(4) Kundër aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni, kërkuesi ka të drejtë të ngritë kontest administrativ në gjykatën kompetente.

V. TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E LOBISTIT

Neni 15

(1) Lobisti ka të drejtë që nga organet te të cilat lobon të marrë informata dhe dokumente lidhur me lëndën e lobimit, në mënyrë, në procedurë, si dhe në masë të përcaktuar në pajtim me Ligjin për qasje të lirë në informatat me karakter publik.

(2) Lobisti mund të realizojë takime dhe mbledhje direkt me funksionarët e organeve të pushtetit ligjvënës dhe ekzekutiv, si dhe me funksionarët e pushtetit lokal, në pajtim me rregullat për punë të atyre organeve.

Neni 16

(1) Lobisti është i detyruar që në takimet nga neni 15 paragrafi (2) i këtij ligji funksionarit t'ia paraqesë të dhënat e rëndësishme për lobim, e veçanërisht për të cilin lobon dhe se cili është qëllimi dhe interesi i lobimit.

(2) Lobisti është i detyruar që të gjitha takimet e realizuara me funksionarë të pushtetit ligjvënës, ekzekutiv dhe lokal t'i prezantojë në raportin nge neni 22 i këtij ligji.

Neni 17

(1) Lobisti mund të kërkojë që t'i prezantojë qëndrimet dhe mendimet e tij për lëndën që lobon në trupat punuese të pushtetit ligjvënës, ekzekutiv në nivel qendror, si dhe para trupave punuese te organet e pushtetit lokal te të cilat lobon.

(2) Trupat punuese të pushtetit ligjvënës dhe ekzekutiv në nivel qendror dhe trupat punuese të organeve të pushtetit lokal, me iniciativë personale mund ta ftojë lobistin që ta prezantojë mendimin e tij në lidhje me lëndën e lobimit.

Neni 18

(1) Lobisti është i detyruar që funksionarit, përfaqësues i pushtetit ligjvënës ose ekzekutiv në nivel qendror, si dhe funksionarit përfaqësues të pushtetit lokal, t'i paraqesë të dhëna të sakta.

(2) Kërkesa e lobistit për takim me funksionarin e pushtetit, ekzekutiv ose lokal mund të refuzohet me arsytim.

Neni 19

(1) Lobisti mund të organizojë dhe të marrë pjesë në debate publike, që kanë të bëjnë me lëndën për të cilën lobon.

(2) Lobisti në mjetet e informimit publik mund të japë deklarata dhe të botojë shkrime për lëndën për të cilën lobon.

Neni 20

Gjatë lobimit, lobisti është i detyruar që të silltë në pajtim me dispozitat që kanë të bëjnë me pengimin e konfliktit të interesit dhe me parandalimin e korrupsionit.

Neni 21

Lobisti i regjistruar është i detyruar që Sekretarit të përgjithshëm të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe Komisionit shtetëror për parandalimin e korrupsionit t'i dorëzojë raport me shkrim për punën e tij, edhe atë më së voni deri 31 janar gjatë vitit vijues, për vitin e kaluar ose më së voni 30 ditë nga dita e fshirjes nga Regjistri pa marrë parasysh shkaqet për fshirje.

Neni 22

Raporti nga neni 21 i këtij ligji, përmban:
- të dhënat/vërtetimin se është regjistruar si lobist në pajtim me këtë ligj,

- të dhënat për cilin ka lobuar, për çka dhe kur ka lobuar,

- të dhënat te cili ka lobuar, nëpërmjet cilëve aktivistë ka lobuar dhe

- të dhënat për mjetet financiare që i ka marrë për lobimin e kryer.

VI. АКТИВИТЕТЕТ QË NUK KONSIDEROHEN PËR LOBIM

Neni 23

(1) Për lobim në kuptim të këtij ligji nuk do të konsiderohen aktivitetet e personave që janë ftuar të marrin pjesë në procesin e përgatitjes, respektivisht sqarimit/implementimit të ligjeve ose të dispozitave tjera nga pushteti ligjvënës, ekzekutiv ose lokal pa marrë parasysh se atë aktivitet e tij e kryejnë me ose pa kompensim.

(2) Për lobim nuk do të konsiderohen edhe aktivitetet në kuptim të paragrafit (1) të këtij neni që i ndërmarrin edhe personat juridikë (agjencitë, institucionet, shoqatat e qytetarëve nga sfera të ndryshme), pa marrë parasysh se për këtë aktivitet të vetin marrin kompensim.

(3) Aktivitetet e shoqatave të qytetarëve në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, kur kanë të bëjnë me prezantimin e interesave të anëtarëve të vet ose grupeve qëllimore të caktuara nëse i bëjnë pa kompensim nuk do të konsiderohet për lobim në pajtim me këtë ligj.

VII. MBIKËQYRJA E LOBIMIT

Neni 24

(1) Mbiqëqyrjen e lobimit e bën Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit.

(2) Funkcionari është i detyruar që t'i dorëzojë fletëparaqitje Komisionit për parandalimin e korrupsionit nëse lobisti sillet në kundërshtim me këtë ligj ose me ligj tjetër.

(3) Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit fletëparaqitjen nga paragrafi (1) të këtij neni, ia dorëzon lobistit me të cilin ka të bëjë, që t'u japë përgjigje pohimeve në të, si dhe personit juridik te i cili është i punësuar lobisti.

(4) Përgjigjen nga paragrafi (3) të këtij neni, lobisti dhe personi juridik te i cili është punësuar lobisti e japin në afat prej pesë ditësh pune.

(5) Nëse pas kontrollit të pohimeve në fletëparaqitjen nga paragrafi (2) të këtij neni, konstatohet se ato janë të sakta, lobistit dhe personit juridik te i cili është i punësuar lobisti mund t'u kumtohet njëra nga masat e përcaktuara në nenin 25 të këtij ligji.

VIII. LLOJET E MASAVE

Neni 25

(1) Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit, lobistit do t'i kumtojë masë vërejtje, nëse lobisti nuk vepron në pajtim me nenin 21 të këtij ligji, ose nëse plotësohen kushtet nga neni 24 paragrafi (5) i këtij ligji dhe për këtë do ta informojë Sekretarin e përgjithshëm të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe personin juridik nga neni 8 paragrafi (3) i këtij ligji.

(2) Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit do t'i paraqesë iniciativë Sekretarit të përgjithshëm të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për fshirjen e lobistit nga Regjistri nëse lobistit i është kumtuar masa vërejtje dy herë një pas një në periudhën deri sa është në fuqi marrëveshja nga neni 3 i këtij ligji.

(3) Sekretari i përgjithshëm i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë është i detyruar që të veprojë ndaj iniciativës nga paragrafi (2) i këtij neni.

Neni 26

(1) Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit, personit juridik ku është i punësuar lobisti të cilit i është kumtuar masa nga neni 25 paragrafi (1) i këtij ligji, do t'i kumtohet masa vërejtje.

(2) Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit për personin juridik do t'i paraqesë iniciativë Regjistrin qendror për fshirjen e veprimtarisë lobim nëse lobistit i cili është i punësuar në personin juridik i është kumtuar masa nga neni 25 paragrafi (2) i këtij ligji.

(3) Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit i paraqet informatë Sekretarit të përgjithshëm të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për procedurën nga paragrafi (2) të këtij neni.

Neni 27

Kundër vendimit me të cilin lobistit dhe personit juridik ku është i punësuar lobisti u kumtohet njëra nga masat e përcaktuara në nenin 25 dhe 26 nga ky ligj, mund të ngritin procedurë në gjykatën kompetente, në përputhje me ligjin.

IX. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 28

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 29

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2091.

Врз основа на член 75 ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУРА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за адвокатура, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2008 година.

Бр. 07-3629/1
27 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУРА

Член 1

Во Законот за адвокатура („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2002, 60/2006 и 29/2007), во членот 12 алинејата 7 се брише.

Член 2

Членот 12-а се брише.

Член 3

Во членот 23 став (2) точката 3 се брише.

Член 4

Во членот 24 став (2) точка 2 сврзникот „и,“ се заменува со точка и запирка.

Во точката 3 точката се заменува со сврзникот „и,“ и се додава нова точка 4, која гласи:
„4) засновање на работен однос.“

Член 5

По членот 33 се додава нов член 33-а, кој гласи:

„Член 33-а

(1) Органи на Адвокатската комора на Република Македонија се Собрание, претседател, Управен одбор, Надзорен одбор, Дисциплински обвинител, Дисциплински суд, Жалбен совет и други органи основани од страна на Собранието на Адвокатската комора на Република Македонија.

(2) Највисок орган на Адвокатската комора на Република Македонија е Собранието, во кое членуваат сите адвокати запишани во именикот на адвокати.

(3) Претседателот на Адвокатската комора на Република Македонија се избира од страна на Собранието со мандат од две години.

(4) Претседателот на Адвокатската комора на Република Македонија учествува во работата на Управниот одбор без право на глас.“

Член 6

Во членот 36 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Висината на коморскиот уписан влог не може да изнесува повеќе од две просечни нето плати исплатени во Република Македонија во месецот пред донесувањето на одлуката од ставот (1) на овој член, според податоците на Државниот завод за статистика.“

Член 7

Статутот и другите акти на Адвокатската комора на Република Македонија ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од 60 дена од денот на неговото влегување во сила.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR AVOKATURËN

Neni 1

Në Ligjin për avokaturën (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 59/2002, 60/2006 dhe 29/2007), në nenin 12, alineja 7 fshihet.

Neni 2

Neni 12-a fshihet.

Neni 3

Në nenin 23 në paragrafin (2) pika 3) fshihet.

Neni 4

Në nenin 24 paragrafi (2) në pikën 2) lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 3) pika zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pikë e re 4), si vijon:

“4) themelimi i marrëdhënies së punës.”

Neni 5

Pas nenit 33 shtohet nen i ri 33-a, si vijon:

“Neni 33-a

(1) Organet e Odës së Avokatëve të Republikës së Maqedonisë janë: Kuvendi, kryetari, Këshilli drejtues, Këshilli mbikëqyrës, Prokurori disiplinor, Gjykata disiplinore, Këshilli i ankesave dhe organe të tjera të themeluara nga Kuvendi i Odës së Avokatëve të Republikës së Maqedonisë.

(2) Organi më i lartë i Odës së Avokatëve të Republikës së Maqedonisë është Kuvendi, në të cilin anëtarë janë të gjithë avokatët e regjistruar në listën emërore të avokatëve.

(3) Kryetarin e Odës së Avokatëve të Republikës së Maqedonisë e zgjedh Kuvendi me mandat dyvjeçar.

(4) Kryetari i Odës së Avokatëve të Republikës së Maqedonisë, merr pjesë në punën e Këshillit drejtues pa të drejtë vote.”

Neni 6

Në nenin 36, pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

“(2) Lartësia e depozitimit për regjistrim të odës nuk mund të jetë më shumë se dy rroga neto mesatare të paguara në Republikën e Maqedonisë në muajin para miratimit të vendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës”.

Neni 7

Statuti dhe aktet tjera të Odës së Avokatëve të Republikës së Maqedonisë do të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji brenda afatit prej 60 ditësh nga dita e hyrjes së tij në fuqi.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

2092.

Vrz основа на член 67 став 1 од Уставот на Република Македонија, член 21 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 91/2008) и Одлуката за утврдување на бројот на потпретседателите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 77/2008 и 94/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008 година, донесе

O D L U K A ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За потпретседател на Собранието на Република Македонија е избран

- Јани Макрадули, пратеник во Собранието на Република Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3575/1
25 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2093.

Vrz основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008 година, донесе

O D L U K A ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од функцијата заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија - Музафер Камбери.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3593/1 Претседател
25 август 2008 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2094.

Врз основа на член 65 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИ- ОТ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија се именува
- Афет Мамути, правник од с.Порој - Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3594/1 Претседател
25 август 2008 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2095.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 91/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија, (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/2008 и 97/2008), во точката I потточка I Комисија за уставни прашања под в) за членови: во точката 11 зборовите: “Љиндита Казими” се заменуваат со зборовите: “Вулнет Амети”, а по точката 11 се додаваат четири нови точки 12,13,14 и 15, кои гласат:

- “12) Владо Бучковски
- 13) Стојан Андов
- 14) Тито Петковски
- 15) Цветанка Иванова.“

Под г) за заменици на членовите: во точката 4 се додаваат зборовите: “Христина Рунчева”, а по точката 11 се додаваат четири нови точки 12, 13,14 и 15, кои гласат:

- “12) Емилијан Станковиќ
- 13) Соња Мираковска
- 14) Горан Минчев
- 15) Ристо Пенев.“

Во потточката 2 Законодавно-правна комисија под в) за членови: во точката 1 се додаваат зборовите: “Христина Рунчева”, а по точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:

- “9) Цветанка Иванова
- 10) Емилијан Станковиќ
- 11) Соња Мираковска.”

Под г) за заменици на членовите: по точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:

- “9) Горан Сугаревски
- 10) Весна Бендевска
- 11) Никола Куркчиев.“

Во потточката 3 Комисија за одбрана и безбедност под в) за членови: по точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:

- “9) Горан Сугаревски
- 10) Горан Минчев
- 11) Горан Мисовски.”

Под г) за заменици на членовите: по точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:

- “9) Владо Бучковски
- 10) Тито Петковски
- 11) Менде Диневски.”

Во потточката 4 Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците под в) за членови: по точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:

- “9) Владо Бучковски
- 10) Андреј Петров
- 11) Роза Топузова-Каревска.”

Под г) за заменици на членовите: по точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:

- “9) Томе Чингоски
- 10) Емилијан Станковиќ
- 11) Менде Диневски.”

Во потточката 5 Комисија за надворешна политика под в) за членови: во точката 3 се додаваат зборовите: “Христина Рунчева”, а по точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:

- “9) Игор Ивановски
- 10) Владо Бучковски
- 11) Горѓи Оровчанец.”

Под г) за заменици на членовите: по точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:

- “9) Никола Куркчиев
- 10) Маринела Тушева
- 11) Андреј Жерновски.”

Во потточката 6 Комисија за европски прашања под в) за членови : по точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:

- “9) Игор Ивановски
- 10) Славица Грковска-Лошкова
- 11) Андреј Жерновски.”

Под г) за заменици на членовите: во точката 5 се додаваат зборовите “Христина Рунчева”, а по точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:

- “9) Андреј Петров
- 10) Станка Анастасова
- 11) Соња Мираковска.”

Во потточката 7 Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот под а) за претседател се додаваат зборовите: “Весна Бендевска.”

Под б) за заменик на претседателот се додаваат зборовите: “Славица Грковска - Лошкова.”

Под в) за членови по точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:

- “7) Стојан Андов.”

Под г) за заменици на членовите: по точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:

- “7) Емилијан Станковиќ.”

Во потточката 8 Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, под в) за членови: по точката 6 се додаваат две нови точки 7 и 8, кои гласат:

“7) Томе Чингоски

8) Менде Димевски.“

Под г) за заменици на членовите по точката 6 се додаваат две нови точки 7 и 8, кои гласат:

“7) Горан Сугарески

8) Горан Минчев.“

Во потточката 9 Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана под а) за претседател се додаваат зборовите: “Горан Минчев.”

Под б) за заменик на претседателот зборовите: “Рафиз Алити” се заменуваат со зборовите: “Менде Диневски.”

Под в) за членови: по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

“3) Томе Чингоски.“

Под г) за заменици на членовите: по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

“3) Горан Сугарески.“

Во потточката 10 Комисија за финансирање и буџет под а) за претседател се додаваат зборовите: “Јован Манасијевски.”

Под б) за заменик на претседателот зборовите: “Горан Петров” се заменуваат со зборовите: “Томе Чингоски.”

Под в) за членови: по точката 9 се додаваат две нови точки 10 и 11, кои гласат:

“10) Миле Андонов

11) Марјанчо Николов.“

Под г) за заменици на членовите: по точката 9 се додаваат две нови точки 10 и 11, кои гласат:

“10) Игор Ивановски

11) Горан Мисовски.“

Во потточката 11 Комисија за економски прашања под в) за членови: по точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9, кои гласат:

“8) Марјанчо Николов

9) Ристо Пенев.“

Под г) за заменици на членовите: по точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9, кои гласат:

“8) Томе Чингоски

9) Горан Мисовски.“

Во потточката 12 Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство под а) за претседател се додаваат зборовите: “Никола Куркчиев.”

Под б) за заменик на претседателот зборовите: “Хисен Цемаили” се заменуваат со зборовите: “Горан Сугарески.”

Под в) за членови: по точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:

“9) Миле Андонов.“

Под г) за заменици на членовите: по точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:

“9) Марјанчо Николов.“

Во потточката 13 Комисија за транспорт, врски и екологија под а) за претседател се додаваат зборовите: “Тито Петковски.”

Под б) за заменик на претседателот зборовите: “Ратко Димитровски” се заменуваат со зборовите: “Андреј Петров.”

Под в) за членови: по точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:

“9) Томе Чингоски.“

Под г) за заменици на членовите: по точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:

“9) Миле Андонов.“

Во потточката 14 Комисија за образование, наука и спорт под б) за заменик на претседателот зборовите: “Љиндита Казими” се заменуваат со зборовите: “Вулнет Амети.”

Под в) за членови: по точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:

“9) Славица Грковска - Лошкова

10) Андреј Петров

11) Маринела Тушева.“

Под г) за заменици на членовите: по точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:

“9) Владо Бучковски

10) Игор Ивановски

11) Станка Анастасова.“

Во потточката 15 Комисија за култура под в) за членови: по точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9, кои гласат:

“8) Маринела Тушева

9) Роза Топузова - Каревска.“

Под г) за заменици на членовите: по точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9, кои гласат:

“8) Весна Бендевска

9) Славица Грковска - Лошкова.“

Во потточката 16 Комисија за здравство под в) за членови: по точката 8 се додаваат две нови точки 9 и 10, кои гласат:

“9) Менде Диневски

10) Горѓи Оровчанец.“

Под г) за заменици на членовите: во точката 7 зборовите: “Љиндита Казими” се заменуваат со зборовите: “Вулнет Амети.”

По точката 8) се додаваат две нови точки 9 и 10, кои гласат:

“9) Андреј Петров

10) Станка Анастасова.“

Во потточката 17 Комисија за труд и социјална политика под в) за членови: во точката 8) зборовите: “Љиндита Казими” се заменуваат со зборовите: “Вулнет Амети.”

По точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:

“9) Весна Бендевска

10) Радмила Шекеринска

11) Станка Анастасова.“

Под г) за заменици на членовите: по точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11, кои гласат:

“9) Миле Андонов

10) Јован Манасијевски

11) Менде Диневски.“

Во потточката 18 Комисија за еднакви можности на жените и мажите под в) за членови: по точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9, кои гласат:

“8) Станка Анастасова

9) Соња Мираковска.“

Под г) за заменици на членовите: во точката 6 зборовите: “Љиндита Казими” се заменуваат со зборовите: “Вулнет Амети.”

По точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9, кои гласат:

“8) Маринела Тушева

9) Роза Топузова-Каревска.“

Во потточката 19 Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања под в) за членови: по точката 5 се додаваат две нови точки 6 и 7, кои гласат:

“6) Емилијан Станковиќ

7) Горан Сугарески.“

Под г) за заменици на членовите: по точката 5 се додаваат две нови точки 6 и 7, кои гласат:

“6) Томе Чингоски

7) Роза Топузова -Каревска.“

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија.”

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3587/1
25 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2096.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 4 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 85/2002, 97/2006, 117/2006 и 77/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008, година донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СОРАБОТКА ВО ЕВРОПА (ПС ОБСЕ)**

1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ) (“Службен весник на Република Македонија” број 96/2008), во точката 1 по зборовите: “се избираат” во нов ред се додава следниов текст:

“за шеф на Делегацијата
Андреј Петров.”

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3576/1
25 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2097.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 5 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 85/2002, 97/2006, 117/2006 и 77/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА УНИЈА (ИПУ)**

1. Во Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ) (“Службен весник на Република Македонија” број 96/2008), во точката 2 Членови на Делегацијата по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

“ 3) Јани Макрадули”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3577/1
25 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2098.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 6 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 85/2002, 97/2006, 117/2006 и 77/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДИМЕНЗИЈА НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКАТА ИНИЦИЈАТИВА (ПС ЦЕИ)**

1. Во насловот на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПС ЦЕИ) (“Службен весник на Република Македонија” број 96/2008), кратенката “(ПС ЦЕИ)” се заменува со кратенката “ПД ЦЕИ”.

Во точката 1 под б) за членови на Делегацијата по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

“2) Марјанчо Николов”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3578/1
25 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2099.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 7 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006 и 77/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА СЕВЕРНОАТЛАНТСКАТА ДОГОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ПС НАТО)**

1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО) (“Службен весник на Република Македонија” број 96/2008), во точката 1 под б) за членови на Делегацијата по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

“2) Владо Бучковски”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3579/1
25 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2100.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, членовите 2 и 7-а од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 85/2002, 97/2006, 117/2006 и 77/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА ЗАПАДНОЕВРОПСКАТА УНИЈА СО СТАТУС НА ПРИДРУЖЕН АСОЦИЈАТИВЕН ПАРТНЕР (СЗЕУ)**

1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија со статус на придружен асоцијативен партнер (СЗЕУ) (“Службен весник на Република Македонија” број 96/2008) во точката 1 под б) за членови на Делегацијата по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

“2) Јован Манасијевиќ”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3580/1
25 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2101.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 7-б од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006 и 77/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА МЕДИТЕРАНОТ (ПС НА МЕДИТЕРАНОТ)**

1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот) (“Службен весник на Република Македонија” број 96/2008), во точката 1 под в) за заменици членови на Делегацијата по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

“2) Ристо Пенев”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр.07 - 3581/1
25 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2102.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 3 од Одлуката за основање на Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (“Службен весник на Република Македонија” број 88/2004), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНИОТ КОМИТЕТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА**

1. Во Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (“Службен весник на Република Македонија” број 96/2008), во точката 1 под б) за потпретседатели по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

“2) Славица Грковска Лошкова”.

Под в) за членови по точката 7 се додава нов текст кој гласи:

“8) Горан Сугарески

9) Томе Чингоски

10) Емилијан Станковиќ”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3582/1
25 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2103.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 3 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 85/2002, 97/2006, 117/2006 и 77/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА (ПС СЕ)**

1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ) (“Службен весник на Република Македонија” број 96/2008), во точката 1 под б) за членови на Делегацијата по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

“2. Игор Ивановски”.

Под в) за заменици членови на Делегацијата по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

“2) Андреј Жерновски”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3589/1
25 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2104.

Врз основа на член 78 став 3 од Уставот на Република Македонија и член 2 од Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците („Службен весник на Република Македонија” бр. 150/2007), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ

I. Во Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците (“Службен весник на Република Македонија” број 96 /2008), во точката I алинеја 1 од редот на пратениците Македонци по точката 5 се додаваат две нови точки 6 и 7, кои гласат:

- “6) Никола Куркчиев и
- 7) Менде Диневски.”

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3590/1
25 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2105.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

I. Во Националниот совет за евроинтеграции се именуваат:

- а) за претседател
Радмила Шекеринска,
- б) за потпретседател
Силвана Бонева,
- в) за членови:
 - Александар Николоски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
 - Кенан Хасипи, пратеник во Собранието на Република Македонија,
 - Андреј Жерновски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
 - Тито Петковски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
 - Цеват Адеми, пратеник во Собранието на Република Македонија,
 - Петар Поп-Арсов, претседател на Комисијата за европски прашања,
 - Теута Арифџи, претседател на Комисијата за надворешна политика,

- Александар Спасеновски, копретседател на Мешовитиот парламентарен комитет ЕУ-Република Македонија,

- Ивица Боцевски, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за евроинтеграции,

- Наташа Савова-Салковска, од Кабинетот на претседателот на Република Македонија,

- Сашо Стефков, од Кабинетот на претседателот на Владата на Република Македонија,

- академик Владо Камбовски, од Македонската академија на науките и уметностите,

- Коце Трајановски, од Заедницата на единиците на локалната самоуправа и

- Роберт Поповски, претседател на Здружението на новинарите на Македонија.

II. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за именување претседател, потпретседател и членови на Националниот совет за евроинтеграции („Службен весник на Република Македонија” бр. 156/2007).

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3588/1
25 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2106.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 1 став 4 од Одлуката за основање на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 77/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА БУЏЕТСКИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Претседател на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија е Светлана Јакимовска, потпретседател на Собранието на Република Македонија.

II. Заменик претседател на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија е Јован Манасијевски, претседател на Комисијата за финансирање и буџет.

III. Членови на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија се пратениците:

- 1) Оливер Деркоски,
- 2) Ратко Димитровски,
- 3) Иван Стоилковик,
- 4) Силвана Бонева,
- 5) Владанка Авировиќ,
- 6) Хисен Цемаили,
- 7) Марјанчо Николов и
- 8) Миле Андонов.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3595/1
25 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2107.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 3 од Одлуката за основање на Совет на Собранискиот канал („Службен весник на Република Македонија” бр. 17/2006, 107/2006 и 80/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
СОВЕТОТ НА СОБРАНИСКИОТ КАНАЛ

I. За претседател на Советот на Собранискиот канал се избира

- Рафис Аљити, потпретседател на Собранието на Република Македонија.

II. За членови на Советот на Собранискиот канал се избираат пратениците:

- 1) Оливер Шамбевски,
- 2) Лилјана Поповска,
- 3) Авдија Пепик,
- 4) Христина Рунчева,
- 5) Талат Цафери,
- 6) Весна Бендевска,
- 7) Емилијан Станковиќ,
- 8) Горан Мисовски и
- 9) Роза Топузова-Каревска.

III. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за избор на членови и заменици членови на Советот на Собранискиот канал („Службен весник на Република Македонија” бр. 117/2006, и 127/2006) и Одлуката за избор на претседател на Советот на Собранискиот канал („Службен весник на Република Македонија” бр. 35/2007).

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3596/1
25 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2108.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2008 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА
ЗА БЕГАЛЦИТЕ ОД ВОЕНИТЕ ДЕЈСТВИЈА ВО
РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ГРАЃАН-
СКАТА И ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА

Соочувајќи се со последиците од трагедијата на над 80.000 бегалци, од кои 28.000 деца, од воените дејствија во Република Грција за време на Граѓанската и Втората светска војна.

Раководејќи се од Конвенцијата за статусот на бегалците, според која се работи за социјален и хуманитарен проблем кој не треба да предизвикува тензии меѓу државите, како и нивната обврска да преземат се што е во нивна моќ овој проблем да биде надминат.

Имајќи ги предвид правните акти донесени од страна на Република Грција, како што се Законот број 1285 од 1982 година за признавање на националниот отпор на грчкиот народ против окупаторските војски (1941-1944), Законот број 1543 од 1985 година, Законот број 1540 од 1985 година за регулирање на имотите на политичките повратници во Грција и Законот број 1863

од 1989 година за елиминирање на последиците од Граѓанската војна (1944-1949), како и бројните одлуки на судовите и локалните органи на Република Грција со кои се врши дискриминација по етничка основа на овие лица, граѓани на Република Македонија.

Имајќи ги предвид изнесените ставови на седниците на Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот на Собранието на Република Македонија, а во врска со претставките на граѓани на Република Македонија, организирани преку Здружението на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија и поддржани од сродните здруженија во Република Македонија, а обединети во Конференцијата за координација на здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија.

Искажувајќи ја својата цврста определеност да се исполни обврската која произлегува од Уставот и од меѓународните документи кои се однесуваат на човековите права и со кои се гарантира правото на сопственост, а со цел да се поддржат овие граѓани пред се на планот на правното разјаснување на нивните отворени прашања и регулирањето на нивните односи од државата од која потекнуваат.

Повикувајќи се на членот 13 став 2 од Универзалната декларација за човековите права на Обединетите нации според кој “Секој има право да ја напушти земјата, вклучувајќи ја и неговата сопствена земја, како и да се врати во својата земја”, членот 1 од Меѓународната конвенција за елиминација на сите форми на расна дискриминација и членот 14 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи со која се забранува дискриминацијата.

1. Собранието на Република Македонија и укажува на Владата на Република Македонија:

- да ги преземе сите активности со цел да им овозможи на бегалците од воените дејствија во Република Грција за време на Граѓанската војна и Втората светска војна, граѓани на Република Македонија, да ја комплетираат документацијата во функција на институционално и правно заокружено и издржано истапување во процесот на остварување на нивните имотни права пред надлежните органи на Република Грција и меѓународните организации, а по потреба да се примени институтот на генерална супституција,

- да обезбеди поддршка со цел да се помогне во процесот на водење на една таква обемна и сложена активност и да обезбеди слободен прекуграничен проток на луѓе посебно за овие цели,

- да даде поддршка на меѓународната соработка во рамките на Конференцијата на организациите за приватен недвижен имот од балканските земји,

- да преземе активности во рамките на билатералната соработка преку редовните контакти со надлежните органи на Република Грција, на планот на разгледување на имотните побарувања на овие граѓани на Република Македонија спрема Република Грција и

- да доставува Информација до Собранието на Република Македонија за преземените активности и мерки на секои шест месеца.

2. Оваа резолуција ќе се достави до претседателот на Република Македонија и Владата на Република Македонија и до парламентарните собранија на сите меѓународни владини организации.

3. Оваа резолуција ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3627/1
27 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2109.**

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2004) е направена грешка, поради што се дава

**И С П Р А В К А
НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

- Во член 12 став 1 точка 72. зборовите: „Жиганце“ и „Соколарц“ треба да се заменат со зборовите: „Жиганци“ и „Соколарци“.

Бр. 10-1031/2 Од Законодавно-правната комисија
20 август 2008 година на Собранието на Република
Скопје Македонија

2110.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2007) е направена грешка, поради што се дава

**И С П Р А В К А
НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА**

- Во членот 281 став (1) наместо зборот „свидетелство“ треба да стои зборот „управува“.

Бр. 10-1491/2 Од Законодавно-правната комисија
20 август 2008 година на Собранието на Република
Скопје Македонија

2111.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за прогласување на важењето на Законот за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната комерцијална банка на Република Кина по Договорот за кредит за реализација на инфраструктурни проекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2008) е направена грешка, поради што се дава

**И С П Р А В К А
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА КО-
МЕРЦИЈАЛНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА КИНА ПО
ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ**

- Во насловот на Законот зборот „прогласување“ да се замени со зборот „престанување“.

Бр. 10-1492/2 Од Законодавно-правната комисија
20 август 2008 година на Собранието на Република
Скопје Македонија

2112.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2008) се направени грешки, поради што се даваат

**И С П Р А В К И
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ**

1. Во членот 6 ставот (11) треба да гласи:
„(11) Начинот на издавање, одземање и продолжување на лиценците од ставот 4 на овој член, формата и содржината на образецот на лиценците и начинот на водењето на регистарот, ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредување на просторот.“

2. Во членот 9 став (11) треба да гласи:
„(11) Важноста на лиценците од овој член изнесува седум години, со можност за нивно продолжување за уште седум години во постапка иста како и за добивање на лиценца, освен надоместокот кој се плаќа еднократно.“

3. Во членот 11 став (13) наместо зборот „приватно“ треба да стои зборот „правно“, а наместо зборот „издавач“ треба да стои зборот „изведувач“.

Бр. 10-2922/2 Од Законодавно-правната комисија
20 август 2008 година на Собранието на Република
Скопје Македонија

2113.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/2008) се направени грешки, поради што се даваат

**И С П Р А В К И
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
СООБРАЌАЈОТ**

1. Во членот 1 наместо буквата „Г“ треба да стои буквата „Л“;
2. Во членот 2 став 1 алинеја 1, наводниците по зборот „уред“ треба да се бришат.

Бр. 10-3135/2 Од Законодавно-правната комисија
20 август 2008 година на Собранието на Република
Скопје Македонија

2114.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за поттикнување и помагање на технолошкиот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/2008) се направени грешки, поради што се даваат

**И С П Р А В К И
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ
НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ**

1. Членот 3 треба да гласи:
„Активностите од членот 2 на овој закон подразбираат:
- развој на нови сопствени технологии,
- подобрување на постојните сопствени технологии,
- развивање и унапредување на самостојна стопанска основа,
- трансфер на технологии,
- модернизација на постојните производни капацитети,
- изградба на неопходна технолошка инфраструктура,
- ефектуирање и примена на иновациите,

- континуирана надградба и трансфер на знаење и информации,
 - информациски и комуникациски технологии,
 - создавање можности за нови работни места и
 - други активности во функција на технолошкиот развој.“

2. Во членот 24 ставот 2 треба да гласи:

„Министерството финансира до 50% од вредноста на проектот, односно програмата, доколку од носителот на проектот, односно програмата се обезбедени остатокот од средствата на вредноста на проектот односно програмата.“

Бр. 10-3467/2 Од Законодавно-правната комисија
 20 август 2008 година на Собранието на Република
 Скопје Македонија

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2115.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. За директор на Државниот комунален инспекторат, орган во состав на Министерството за транспорт и врски, се именува Ајдуван Мамудов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3920/1 Претседател на Владата
 6 август 2008 година на Република Македонија,
 Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2116.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА

1. Наташа Валкановска се разрешува од должноста директор на Фондот за магистрални и регионални патишта.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4117/2 Претседател на Владата
 19 август 2008 година на Република Македонија,
 Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2117.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

1. За директор на Агенцијата за државни патишта се именува Наташа Валкановска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4118/2 Претседател на Владата
 19 август 2008 година на Република Македонија,
 Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2118.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА МА- ГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта се разрешуваат:

- Голупка Нечевска Цветановска,
- Добре Иванов,
- Љупчо Балковски,
- Весна Милкова,
- Горан Ангелов,
- Андреј Лепавцов,
- Коце Самоиловски,
- Халиде Велии,
- Роберто Тошевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4119/2 Претседател на Владата
 19 август 2008 година на Република Македонија,
 Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2119.

Врз основа на член 17 став 1 и член 82 став 2 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за државни патишта се именуваат:

- Јасминка Киркова, од Министерството за транспорт и врски,

- Игор Георгиевски, од Министерството за финансии,
- Иво Котевски, од Министерството за внатрешни работи,
- Ејуп Љатиџи, од Министерството за економија,
- Насер Ајдини, од Министерството за локална самоуправа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4120/2
19 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2120.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/2005-Пречистен текст и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2006 и 36/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. За државен секретар во Министерството за надворешни работи се именува м-р Игор Илиевски, досегашен државен секретар во Министерството за надворешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4125/1
19 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2121.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/2005-Пречистен текст и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2006 и 36/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1. За државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се именува Бесир Јашари, раководител на Одделението за здравствена заштита на животните во Секторот за здравствена заштита и благосостојба на животните – Управа за ветеринарство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4126/1
19 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 2122.

Врз основа на членовите 94, 95 и 107 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 20.08.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ОБЛАСТЕН УЧЕСНИК НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Се дава дозвола за работење на Статер Банка АД Куманово, со седиште ул. „Плоштад Нова Југославија“ бб Куманово, Република Македонија, како овластен учесник на пазарот на хартии од вредност.

2. Статер Банка АД Куманово како овластен учесник на пазарот на хартии од вредност, согласно член 94 од Законот за хартии од вредност преку Секторот за инвестиционо банкарство, ќе ги врши следниве работи:

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;
- купување и продавање на хартии од вредност во свое име и за своја сметка;
- управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;
- вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
- вршење на трансакции и активности за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
- дејствување како покровител при котација;
- инвестиционо советување;
- извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва и

- чување на хартии од вредност што вклучува отворање и водење на сметки на хартии од вредност за клиенти во депозитар и други услуги со хартии од вредност по налог на клиентот (исплата на дивиденда и/или камата, известување за собранијата на акционерите и слично).

3. За обавување на дејностите по член 94 од Законот за хартии од вредност седиштето на овластеното правно лице Статер Банка АД Куманово (Секторот за инвестиционо банкарство) се наоѓа на ул. „Пајак“ бр. 9 во Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2283/8
20 август 2008 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

2123.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008) и Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 122/2006), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 20.08.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Надица Ивановска, дипломиран економист, родена на ден 24.02.1966 година во Штип, за директор на Секторот за инвестиционо банкарство во Статер банка АД Куманово согласно Решението на банката бр. 04-413/1 од 01.04.2008 година.

2. Согласноста престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во Решението од точка 1 на ова решение за именување на лицето Надица Ивановска односно со денот на разрешување од функцијата директор на Секторот за инвестиционо банкарство во Статер банка АД Куманово, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност, и во други случаи утврдени со закон.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3170/4 Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Накева-Кавракова, с.р.**

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

2124.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр. 14/2007), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Скопје”, на ден 21.07.2008 година, донесе

ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИТЕ
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ
РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ” - СКОПЈЕ

Член 1

Во Правилата за условите за користење на технолошко индустриската развојна зона “СКОПЈЕ” - Скопје во делот VI Тарифник, во член 13 Тарифникот на основачот за надоместоци за извршени услуги на корисници, кој е даден во прилог и е составен дел на овие правила се менува и гласи:

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ - “СКОПЈЕ”
на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците
на ТИРЗ - “Скопје”

I

1. Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ-“Скопје”	Цена во Евра
<ul style="list-style-type: none"> - одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната; - физичко обезбедување на оградата и територијата зоната; - 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби; - надзор над спроведувањето на мерките за противпожарна заштита <p>Оваа обврска Корисникот е обврзан да ја плаќа со почетокот на вршењето на дејноста во зоната, согласно Договорот за вршење на дејност.</p>	0,10 Евра месечно по закупен м2
2. Влез и паркинг тарифа за користење терминал при обавување на увоз, извоз и реекспорт за ситс видови возила	20,00 Евра
- од оваа тарифа се изземаат возилата кои корисниците ги користат во секојдневните редовни активности.	
3. Евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот на Царинската управа за задолжителна евиденција по превозно средство.	20,00 Евра
<ul style="list-style-type: none"> - Увоз, складирање и извоз на стоки - Увоз, складирање и царинење на домашни стоки - Увоз и складирање на стоки за облагородување и за домашен пазар - Повраток на финални производи во ТИРЗ - Услуги за евиденција на домашна стока на чување во ТИРЗ 	
- Во оваа тарифа влегуваат и други видови на движење на стоките од и во зоната согласно важечките царински прописи.	
4. Надоместоци за издавање на документи за влез и движење во ТИРЗ Скопје	
Идентификациона картичка за лица:	
- за вработени лица кај корисниците- годишно	10,00 Евра
- за посетители привремена картичка	10,00 Евра
- за посетители кај корисниците- еднократно	бесплатно
Идентификациона картичка за возила	
- возила на корисниците- годишно	50,00 Евра
- возила на посетители -годишно	100,00 Евра
- возила за групен транспорт- годишно	100,00 Евра
- замсена на општествена-изгубена картичка	10,00 Евра

II

Вкупниот максимален износ на наплата на услуга за точките 2 и 3 од Делот I на овој тарифник во една календарска година од 01 јануари до 31 декември за секој поединечен Корисник може да изнесува 100.000 Евра.

III

Износот на услугата се наплатува авансно или по доставување на фактура во рок од 8 дена во денарска против вредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

IV

Износот на услугата може да се зголемува еднаш годишно, засметувајќи ја официјалната инфлациона стапка во Република Македонија, но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе изнесува максимална стапка на промена.

Член 2

Овие правила се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3742/2 Претседател на Управен одбор на
12 август 2008 година Дирекцијата за технолошки
Скопје индустриски развојни зони,
Миле Стојановски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. “Партизански одреди” бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Преплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија” излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008106